



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 2

Б

БРОЈ 76

ГОД XXXVIII

Год за рекламации 15
дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

840.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за границите во кои општествено-политичките заедници можат да ги утврдуваат приходите од доходот на организациите на здружен труд и од прометот на производи и услуги во 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година.

П бр. 233
21 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за границите во кои општествено-политичките заедници можат да ги утврдуваат приходите од доходот на организациите на здружен труд и од прометот на производи и услуги во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), во член 3 став 1 запирката по зборовите: „бр. 66/81“ и текстот до крајот се бришат.

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:
„Ако по истекот на тримесечјето се утврди дека општествено-политичката заедница од член 1 на овој закон нема вишок на приходи, таа може слободно да располага со средствата издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.“

Општествено-политичката заедница може да го пресметува и утврдува вишокот на приходите и месечно и ако по таа пресметка утврди дека нема ви-

шок, таа може да располага со средствата издвоени на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

841.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година.

П бр. 236
21 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Им се забранува на банките да им даваат во 1983 година на корисниците на општествени средства — инвеститорите гаранции за обезбедување средства од сите извори на идниот прилив на средства со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на средства за финансирање на инвестиција-

та пред почетокот на инвестицијата и прибавувањето на дозволата за градење од надлежниот орган.

Им се забранува на корисниците на општествени средства да даваат во 1983 година потврди и други исправи со кои на Службата на општественото книговодство и го докажуваат обезбедувањето на средства од идниот прилив на средства за финансирање на инвестицији пред почетокот на инвестицијата и прибавувањето на дозволата за градење од надлежниот орган.

Забраната од ст. 1 и 2 на овој член не се однесува на:

1) давањето гаранции, потврди односно други исправи со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на средства за финансирање на инвестицијата од идниот прилив на средства, ако таквите гаранции, потврди и други исправи се неопходни заради користење кредит за инвестиции кај Меѓународната банка за обнова и развој или кај други меѓународни организации (Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка, Еурофима, Меѓународниот фонд за развој на земјоделството, Меѓународната инвестициона банка и Меѓународната организација на трудот), како и заради користење на други кредити од странство дадени врз основа на договор што го ратификувало Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет;

2) давањето гаранции, потврди односно други исправи за обезбедувањето средства за финансирање на инвестицијата од идниот прилив на средства за средствата што се обезбедуваат од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и од Фондот на републиката и автономната покраина и на регионалната заедница за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, и средства што за финансирање на инвестицијата се обезбедуваат со закон и со прописи донесени врз основа на закон или од заем и задолжително здружување на средства пропишани со закон, како и на средствата што се обезбедуваат за финансирање на развојот на рудниците за јаглен;

3) давањето гаранции, потврди и други исправи со кои инвеститорите го докажуваат обезбедувањето средства од идниот прилив за финансирање на инвестиционите вложувања за производство на електрична енергија над домашните извори, вклучувајќи го преносот и дистрибуцијата на електрична енергија; црната металургија; модернизацијата на железниците; за производство и дистрибуција на вода и реконструкција, адаптација и модернизација на капацитетите што повеќе од 50% се наменети за производство на стоки или давање на услуги за извоз.

Гаранцијата за обезбедувањето средства од став 3 на овој член банката не може да ја даде за средствата на сопственото учество што инвеститорот е должен да ги обезбеди според Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции.

Член 2

Им се забранува на банките да им даваат во 1983 година на корисниците на општествени средства — инвеститорите кредити за покривање на пречекорувањето во финансирањето на инвестициите и гаранции за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на давањето кредити на корисниците на општествени средства за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и на давањето гаранции за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите за: производство на електрична

енергија на домашните извори; пренос и дистрибуција на електрична енергија; производство и преработка на јаглен; производство на нафта; производство, транспорт и дистрибуција на природен и индустриски (технички) гас; производство на производи на црната металургија; земјоделско производство (полјоделство, овоштарство, лозарство, сточарство и рибарство); модернизација на железниците, како и заради отстранување на последиците од земјотреси и од други елементарни непогоди.

Надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина може да даде согласност банките да даваат кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и гаранции за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите во капацитетите што претежно (повеќе од 50%) се наменети за производство на стоки или за давање на услуги за извоз, односно со кои се придонесува за супституција на увозот и за станбена изградба, ако во буџетот на републиката односно автономната покраина или во инвестиционо-кредитниот потенцијал на банката има обезбедени средства за нивно покривање од долгорочни извори на средствата, како и за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите што се финансираат и од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и од Фондот на републиката односно на автономната покраина за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, ако банката од тие фондови добила средства за тие намени.

Во смисла на став 3 од овој член, се смета дека се придонесува за супституција на увозот ако повеќе од 50% од капацитетите на опремата, утврдени со програмата, се користат за производство на стоки или за давање на услуги што се увезуваат, што се докажува со мислење на Стопанската комора на Југославија.

Ако Меѓународната банка за обнова и развој, другите меѓународни организации и другите даватели на странски кредити за инвестиции, наведени во член 1 став 3 точка 1 на овој закон, учествуваат во покривањето на пречекорувањата за други инвестиции, освен инвестициите од став 2 на овој член, надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина може да даде согласност банките да им даваат на инвеститорите кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на тие инвестиции и гаранции за обезбедувањето на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на тие инвестиции.

Под давање кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, во смисла на овој закон, се подразбира одобрувањето и користењето на кредити.

Член 3

Како инвестиции, во смисла на овој закон, се сметаат вложувањата за набавка (купување, изградба, изработка, доградба, реконструкција, адаптација и модернизација) на основни средства, како и на објекти и опрема за заедничка потрошувачка.

Член 4

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап банката:

1) ако му даде гаранција за обезбедување средства од сите извори на идниот прилив на средства на инвеститорот за финансирање на инвестиција (член 1 став 1);

2) ако даде кредит за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестиција или гаранција за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестиција (член 2 став 1).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 5

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок корисник на општествени средства ако на Службата на општественото книговодство ѝ даде потврда или друга исправа како доказ за обезбедувањето средства од идниот прилив на средства за финансирање на инвестиција (член 1 став 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај корисникот на општествени средства со парична казна до 5.000 динари.

Член 6

Кредитите за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и гаранциите за обезбедувањето на плаќањата за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, дадени пред влегувањето во сила на овој закон, можат да се користат за намените за кои се дадени.

Член 7

Гаранциите на банката за обезбедувањето средства од идниот прилив за финансирање на инвестиции, дадени на корисниците на општествени средства пред 17 јули 1982 година, ако се однесуваат на инвестиција закочната до 30 јуни 1982 година, можат да служат како доказ за обезбедувањето средства за финансирање на таа инвестиција.

Потврдите и другите исправи за обезбедувањето средства од идниот прилив за финансирање на инвестиции, дадени пред влегувањето во сила на овој закон, можат да служат како доказ за обезбедувањето средства за финансирање на тие инвестиции, ако се однесуваат на инвестиција започната до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

842.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот одбор од 21 декември 1982 година.

П бр. 237

21 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 65/81) во член 7 став 3 по зборовите: „нова работна односно деловна единица“ се додаваат зборовите: „и во текот на набавката на нови основни средства на корисник на општествени средства“.

Член 2

Во член 8 точка 1 зборовите: „јавните и другите патишта“ се заменуваат со зборовите: „магистралните и другите патишта“.

Во точка 3 зборовите: „заштитните водостопански објекти, како што се: одбранбени насипи; бентови, брани“ се заменуваат со зборовите: „водостопански објекти, како што се брани“, а зборовите: „испусни и латерални канали“ и зборовите: „и на заштитните водостопански објекти; средства за врски за одбрана од поплави; објекти за уредување и регулација на реките и за уредување и заштита од ерозии, речни и поројни корита на водотеци“ се бришат.

Член 3

Во член 9 став 1 се додава нова точка 1 која гласи:

„1) земјоделски, градежни и други земјишта;“

Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 2 до 4.

Во став 2 зборовите: „што наменски“ се заменуваат со зборовите: „што според прописите донесени врз основа на посебни закони наменски (исклучително или претежно)“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Како објекти за општествена самозаштита се сметаат, во смисла на овој закон, и водостопанските објекти кои исклучително или претежно (повеќе од 50% од капацитетот) служат за сузбивање и спречување на поплави, за регулација на речни и други поројни текови, за заштита на земјиштето од ерозија, за санација на лизгалишта или сузбивање на штетните дејства на подземните води.“

Член 4

Член 15 се менува и гласи:

„Основица за пресметување на амортизацијата и исправка на вредноста кај згради и други градежни објекти претставуваат издатоците за набавка (купување, изградба, доградба), по одбивањето на прометната цена на неизграденото земјиште на кое се наоѓаат зградите односно објектите и прометната цена на неизграденото земјиште кое служи за користење на зградите односно на градежните објекти.“

Основица за пресметување на амортизацијата на опремата претставуваат издатоците за платената цена на опремата искажана во фактурата, односно во исправата за набавка, зголемена за трошоците на доставувањето и монтажата, како и другите неопходни издатоци за набавка на опремата и за нејзиното оспособување за вршење на функцијата за која е наменета.

За градежните објекти и предметите на опремата изградени во сопствена режија, основица за

амортизација и исправка на вредноста претставува цената што согласно со пазарните услови ја утврдил корисникот на општествените средства, со тоа што утврдената цена да не биде поголема од пазарната цена на исти или слични градежни објекти односно предмети на опремата, во времето кога изградените средства се пуштаат во употреба.“

Член 5

Во член 23 став 1 по зборовите: „на таквиот насад“ се додава записка и зборовите: „а по одбивањето на прометната цена на необработеното земјиште на кое се наоѓа насадот и прометната цена на необработеното земјиште кое служи за редовно користење на насадот“.

Член 6

Во член 27 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Корисникот на општествени средства кој во завршната сметка ќе искаже загуба во работството може надоместот на амортизацијата утврден во конечната годишна пресметка да го одложи и да го разграничи до височината на искажаната загуба, а најмногу до 50% од амортизацијата утврдена во конечната годишна пресметка.“

Износот на одложената односно разграничената амортизација од став 3 на овој член, корисникот на општествени средства е должен да го надомести во наредната година. Ако корисникот на општествени средства и во наредната година во завршната сметка искаже загуба во работството, должен е во таа година да надомести најмалку една третина од износот на амортизацијата што во претходната година и во поранешните години е одложен односно разграничен.“

Член 7

Член 36 се менува и гласи:

„За градежните објекти (амортизациони групи 1 до 23), опремата што служи за вршење на дејностите на рудници за јаглен, на метали и неметали и за истражување и експлоатација и за превоз на нафта и гас (амортизациони групи 24 до 28), опремата за вршење на дејностите на водостопанството и електростопанството (амортизациони групи 29 до 32), опремата за вршење на дејностите од областа на индустријата (амортизациони групи 52 до 64), опремата за земјоделството, шумарството и рибарството (амортизациони групи 78 до 81), опремата за вршење на дејностите на градежништвото (амортизациони групи 82 до 89), опремата за трговија, угостителство и туризам (амортизациони групи 90 до 92), опремата за школото, наука, култура, уметност, спорт, здравство и социјална заштита (амортизациони групи 93 до 97), опремата за превоз во железничкиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај, во ПТТ сообраќајот и во радио и ТВ сообраќајот (амортизациони групи 99 до 103 и опремата за вршење на канцелариски работи (амортизациони групи 104 до 108), како и за долготрајните насади (амортизациони групи 109 до 117) и други инвестициони вложувања (амортизациони групи 118 до 119) — стапките на амортизацијата пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се применуваат при составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата, без оглед на интензитетот на работата со кој се користени средствата во годината за која се врши амортизацијата.“

За опремата распоредена со Номенклатурата на средствата за амортизација во амортизационите групи 33 до 51, во амортизационите групи 65 до 77, во амортизационата група 98 и во амортизационата група 100 (точка 9), стапките на амортизацијата пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се применуваат при составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата, без оглед на интензитетот на работата со кој се користени средствата во годината за која се врши амортизацијата.“

амортизација се применуваат при составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата ако, во годината за која се врши пресметката, опремата е користена со интензитет на работа кој е помал од интензитетот на работата во две смени. Ако таа опрема е користена со интензитет на работа поголем од интензитетот на работата кој одговара на работата во две смени, органот на управување на корисникот на општествени средства може, соразмерно со поголемото користење да ја зголеми амортизацијата пресметана според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација, со тоа што вкупниот износ на зголемувањето да не биде поголем од 25% од износот на амортизацијата пресметан според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација.“

Се смета дека опремата од став 2 на овој член, освен опремата од амортизационата група 98, е користена за работа во повеќе од две смени ако била во употреба повеќе од 4.400 часови во годината за која се пресметува амортизацијата. Се смета дека возилата од амортизационата група 98 биде во употреба во повеќе од две смени, ако во годината за која се пресметува амортизацијата поминале повеќе од 60.000 километри.“

Член 8

Во член 44 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои гласат:

„Амортизацијата пресметана според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација и амортизацијата поради користењето на средствата со поголем интензитет на работа од интензитетот на работата што е изразен во пропишаните стапки, како и амортизацијата поради побрза замена на средствата поради промена на техниката и технологијата, се надоместуваат од вкупниот приход, односно од приходите.“

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, до крајот на 1985 година, амортизацијата пресметана според стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација, врз основа на републичките, односно покраинските закони може да се намали до 50% за следните основни средства, и тоа:

1) за магистралните и други патишта (вклучувајќи ги и улиците и плоштадите во населби), за придружните објекти на патиштата, за мостовите, надвозниците и подвозниците на патиштата и за тунелите и галериите на патиштата;

2) за градежните објекти и за предметите на опремата за вршење на дејностите што со Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областа 12 — образование, наука, култура и информации, освен издавачката и новинско-издавачката дејност (подгрупа 12.031), радио и телевизија (подгрупа 12.035) и кинематографија (подгрупа 12.036); во областа 13 — здравствена и социјална заштита, освен дејноста на апотеките (13.016).

За основните средства и за средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства чија дејност во целост или претежно се финансира од буџетот, амортизацијата пресметана според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се надоместува во износот што на корисникот на општествени средства му е обезбеден за замена на градежните објекти и на предметите на опрема и за други инвестиции во буџетот на општествено-политичката заедница за годината за која се пресметува амортизацијата “

Член 9

Член 45 се менува и гласи:

„Корисниците на општествени средства можат со самоуправен општ акт да предвидат во периодот

од 1982 до 1985 година да се намали надоместувањето на амортизацијата во височина до 20% од износот пресметан според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација, ако основните средства за кои се врши намалувањето, во годината за која се пресметува амортизацијата, поради недостиг на сировини и други репродукциони материјали или недостиг на енергија, се користеле помалку од 80% од нивниот експлоатационен капацитет.“

Член 10

Во Номенклатурата на средствата за амортизација, се вршат следните измени и дополнења:

1) во глава I. Градежни објекти, во амортизационата група 1 точ. 1 до 3 и во амортизационата група 2 точка 1 зборот: „Објекти“ се брише, а по точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„5) Неспоменати објекти за производство и пренос на нафта и гас 8“;

— во амортизационата група 4, во називот, зборовите: „од областа на градежништвото“ се заменуваат со зборовите: „за вршење на дејности од областа на градежништвото“;

— во амортизационата група 5, во називот, запирката по зборот: „земјоделството“ се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „рибарството и одгледување на дивеч“ се бришат. Во точ. 1 до 4 зборовите: „Објекти“ се бришат. Во точка 4 на крајот на уводната реченица се додаваат зборовите: „и за другите (неспоменати) намени од дејноста на земјоделството и шумарството“;

— во амортизационата група 7 по точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„5) Автобуски станици, паркиралишта и други објекти на друмскиот сообраќај:

— од бетон, бетон и метал, камен и тула 2
— од метал и дрво 5
— од друг материјал 4“;

— во амортизационата група 8 по точка 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7) Неспоменати објекти за вршење на железнички сообраќај и на друг сообраќај на шини 4“;

— во амортизационата група 9 по точка 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4) Неспоменати објекти за вршење на поморски, речен и езерски сообраќај:

— од бетон, бетон и метал, камен и тула 4
— од друг материјал 5“;

— во амортизационата група 10 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Други градежни објекти за вршење на дејности на воздушниот сообраќај:

— од бетон, бетон и метал, камен и тула 2,5
— од друг материјал 4“;

— во амортизационата група 11 во точка 2 зборовите: „Кабелски канализации“ се заменуваат со зборовите: „Подземни и надземни кабелски канализации“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) Објекти на надземни линии со изолирани и неизолирани спроводници“.

По точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„5) Други (неспоменати) објекти за вршење на дејности на ПТТ сообраќај и на радио и ТВ сообраќај 4“;

— во амортизационата група 12 називот на групата се менува и гласи: „Објекти за вршење на дејности на трговија“. Во алинеја четврта, зборовите: „и друг материјал“ се бришат. Во алинеја петта зборовите: „и метал“ се заменуваат со зборовите: „и друг материјал“;

— во амортизационата група 20, во називот, зборовите во заградата: „и студентски домови“ се заменуваат со зборовите: „и домови за ученици и студенти“;

— во амортизационата група 21, во називот, зборовите: „монтажни објекти“ се заменуваат со зборовите: „објекти од монтажни елементи што служат за вршење на стопански дејности или на дејности на општествените служби“;

— во амортизационата група 23 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Резервоари и други објекти за сместување и чување на сировини, материјали, полупроизводи и стоки:

— од бетон и од бетон и метал 2,5
— од камен и тула 4
— од метал 5
— од дрво и друг материјал 7“;

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 4 до 6;

2) во глава II. Опрема за вршење дејности на рудници, електростопанство, водостопанство и индустрија, во амортизационата група 24 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Друга (неспомената) опрема за вршење дејности и производство на јаглен или за вршење дејности на производство на кокс 11“;

— во амортизационата група 25 во точ. 1 до 3 зборот: „Опрема“ се брише. По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) Друга (неспомената) опрема за истражување, производство и пренос на нафта и гас 12,5“;

— во амортизационата група 27, по четврта алинеја се додава нова петта алинеја, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за производство на антимонова руда 11“;

— во амортизационата група 28 во точка 1 во четврта алинеја, зборовите: „опрема за облагородување на неметали и вреќести филтери на системот за воздух“ се заменуваат со зборовите: „за облагородување на неметали, филтери на системот за воздух и друга (неспомената) опрема за производство на неметални минерали“;

— во амортизационата група 31 во точка 1 трета алинеја зборот: „опрема“ се брише. Во точка 3 алинеја трета, зборовите: „опрема кај нуклеарните центри“ се заменуваат со зборовите: „опрема за производство на електрична енергија во нуклеарните центри“. Во точка 4 алинеја трета, по зборот: „управување“ се додаваат зборовите: „и друга (неспомената) опрема за пренос на електрична енергија“. Во точка 5, по третата алинеја се додава нова четврта алинеја, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за дистрибуција на електрична енергија 11“;

- во амортизационата група 33 во точка 5 зборовите „и друга неспомената опрема во црната металургија, се бришат, а по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:
- „6) Друга (неспомената) опрема за производство на челик 9“;
- во амортизационата група 34 во точ. 2 до 4 зборот: „Опрема“ се брише. По точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:
- „6) Друга (неспомената) опрема за производство на бакар и за преработка на бакар и легури од бакар 12,5“;
- во амортизационата група 35 точка 1 во алинеја прва, зборот: „опрема“ на обете места и зборот: „машини“ се бришат. Во точка 2 во алинеите прва и втората зборот: „опрема“ се брише. По точка 2 се додава нова точка 3 која гласи:
- „3) Друга (неспомената) опрема за производство односно преработка на олово и цинк 9“;
- во амортизационата група 36, во називот зборовите: „и алуминиум“ се заменуваат со зборовите: „и опрема за производство и преработка на алуминиум“. Во точка 1 алинеја шеста се менува и гласи: „Друга опрема“. Во точка 2 во алинеја четврта зборовите: „и опрема за громобранска заштита“ се заменуваат со зборовите: „за громобранска заштита и друга (неспомената) опрема за производство на алуминиум“. Во точка 3, во алинеја прва зборот: „опрема“ на обете места се бришат а зборот: „резервоар“ на обете места се заменува со зборот: „резервоари“. По точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:
- „6) Опрема за преработка на алуминиум:
- за топење, одржување на температурата, полуконтинуирано леење, загревање на одливки, топло и ладно валање, жареење, шаржирање, хлорирање и за површинска обработка 8,5
 - за елоксажа, за полирање и ладење 9
 - за пресување на отпадоци, заварување на цевки, фрезување и сечење на одливки, превртување на ленти, одлагање на валјаци, профилирање на лимови, континуирано леење на трупи, пресување, извлекување и влечење и за сечење на трупи 7
 - за виљушкари на електричен погон, дизел и рачни виљушкари и за натоварувачи со прибор и друга опрема за транспорт во процесот на преработката на алуминиум 20
 - друга опрема за преработка на алуминиум 8“.
- Досегашната точка 6 станува точка 7;
- во амортизационата група 38, по алинеја четврта се додава нова алинеја петта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на стакло 11“;
- во амортизационата група 39, по алинеја четврта, се додава нова алинеја петта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на огноотпорен материјал 11“;
- во амортизационата група 40, по алинеја трета, се додава нова алинеја четврта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на порцелан и керамика 11“;
- во амортизационата група 41 по точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:
- „5) Друга (неспомената) опрема за производство на азбестни производи, јагленографитни производи или за друга преработка на неметали 11“;
- во амортизационата група 44 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:
- „4) Друга (неспомената) опрема за производство на кабли и спроводници, жица, валјаци, заковки и други жичени стоки 11“;
- во амортизационата група 48 во називот зборовите: „и дрво“ се бришат. По алинеја четврта, се додава нова алинеја петта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на машини и за обработка на метали 11“;
- во амортизационата група 51 по алинеја седма се додава нова алинеја осма, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на друмски возила и делови за друмски возила 16,5“;
- во амортизационата група 52, по алинеја шеста се додава нова алинеја седма, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за производство на опрема за воздушен сообраќај 15“;
- во амортизационата група 53 во точка 2 во шеста алинеја, зборовите: „други машини“ се заменуваат со зборовите: „друга неспомената опрема за производство на бродови и други пловила“;
- во амортизационата група 54, по точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:
- „5) Друга (неспомената) опрема за производство на електрични машини, апарати и уреди 16,5“;
- во амортизационата група 56 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:
- „4) Друга (неспомената) опрема за производство на електронски апарати и уреди и делови 11“;
- во амортизационата група 57 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:
- „4) Друга (неспомената) опрема за производство на комуникациони уреди и апарати 16,5“;
- во амортизационата група 58 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:
- „4) Друга (неспомената) опрема за производство на мерна и регулациона опрема 15,5“;
- во амортизационата група 61 во алинеја четврта зборовите: „за преработка на пластични маси“ се заменуваат со зборовите: „друга (неспомената) опрема“;
- во амортизационата група 63, по алинеја втора се додава нова алинеја трета, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема 14,3“;
- во амортизационата група 64, по алинеја трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема 14,3“;
- во амортизационата група 65, по алинеја петта се додава нова алинеја шеста, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема 14,3“;

— во амортизационата група 66, по алинеја трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема 14,3“;

— во амортизационата група 68, по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) Друга (неспомената) опрема за производство на режана граѓа и плочи 10“;

— во амортизационата група 69, по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Друга (неспомената) опрема за производство на финални производи од дрво 11“;

— во амортизационата група 70, по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) Друга (неспомената) опрема за производство на целулоза, дрвењача и хартија 14,3“;

— во амортизационата група 71, во точка 1, зборовите: „Машини и уреди“ се заменуваат со зборот: „Опрема“, а во алинеја прва во колона 3 се додава бројот: „7“. Во точка 2 зборовите: „Машини за производство“ се заменуваат со зборовите: „Опрема за производство“. Во точка 5 зборот: „Машини“ се заменува со зборот: „Опрема“. По точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) Друга (неспомената) опрема за производство на текстилно предиво и текстилни ткаенини и за производство на готови текстилни производи 11“;

— во амортизационата група 72 по алинеја петта се додава нова алинеја шеста, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за производство на кожени обувки, кожена галантерија и кожена и крзнена конфекција 11“;

— во амортизационата група 73, по точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„15) Друга (неспомената) опрема за вршење на дејност на прехранбената индустрија, за производство на алкохолни и безалкохолни пијачки и за производство и преработка на добиточна храна 14,3“;

— во амортизационата група 74, по алинеја трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за производство и преработка на тутун 12,5“;

— во амортизационата група 75, по алинеја трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за вршење на графичка дејност 11“;

— во амортизационата група 76, по алинеја четврта се додава нова алинеја петта, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за вршење на дејноста производство на грамофонски плочи и звучни касети 12,5“;

— во амортизационата група 77 називот на групата се менува и гласи: „Друга (неспомената) опрема за вршење на дејности од областа на индустријата, рударството, електростопанството и водостопанството“. По алинеја седма се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— опрема за производство на филмови (филмска индустрија) 12,5“;

— опрема за транспорт на сировини и други материјали, полупроизводи и готови производи во процесот на производството од областа на индустријата (виљушкари, дигалки, лифтови, подвижни ленти и сл.); 16,5“.

Досегашната алинеја осма станува алинеја деветта;

3) во глава III. Опрема за земјоделство, шумарство и рибарство, во амортизационата група 78, по точка 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) Друга (неспомената) опрема за вршење на дејности на полјоделство, овоштарство и лозарство и опрема за давање земјоделски услуги 12,5“;

— во амортизационата група 79, по алинеја четврта се додава нова алинеја петта, која гласи:

„— опрема за одгледување на пчели, свилени буби и птици и за производство на мед, восок и сл. 15,5“;

Досегашната алинеја петта станува алинеја шеста;

4) во глава IV. Градежни машини, уреди и постројки, во амортизационата група 82 во називот, зборовите: „подготвителни и завршни“ се бришат. По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) Друга опрема за земјени и други работи при отпочнување и завршување на работата на градилиштата 14,3“;

— во амортизационата група 84 по точка 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) Друга (неспомената) опрема за пренос на материјали на градилишта 16,5“;

— во амортизационата група 85 по точка 13 се додаваат три нови точки, кои гласат:

„14) Опрема за завршни работи во градежништвото:

— мерно-развојни приклучни ормани и батерии 10

— опрема за мешање малтер, бетон и флорит 12,5

— монтажни висечки и моторни фасадни скелиња 10

— клипно-подвижни компресори 14,3

— опрема за сечење и брусење на керамика 12,5

— опрема за шлајфување на терацо (мала и голема) 16,7

— брусилки за паркет 16

— алати за столарски работи 10

— алати за браварски работи 8,3

— алати за антикорозивна заштита 12,5

— друга опрема за завршни работи во градежништвото 16,5

15) Опрема за стакларски работи во градежништвото:

— за обработка, преработка и вградување на рамно стакло 10

— за производство на изолационо стакло и линии за производство на огледала 12,5

— друга специфична опрема за стакларска дејност во градежништвото 14,3

- 16) Опрема за монтажно-инсталатерски работи во градежништвото:
- електрични и пневматски дупчалки и брусилки 12,5
 - пневматски и експлозивни пиштоли за заковување 15,5
 - за сечење, свиткување и обработка на лим 14,3
 - за изработка на намотки на цевки за заварување и сечење 12,5
 - за создавање на притисок во инсталации 11
 - за хоризонтален и вертикален транспорт 10
 - друга специфична опрема за монтажно-инсталатерски работи 14,3“;
- во амортизационата група 86, по алинеја трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за подземи градби 14,3“;
- во амортизационата група 87, по алинеја шеста се додава нова алинеја седма, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за гражба на мостови 11“;
- во амортизационата група 88, по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:
- „3) Друга (неспомената) опрема за изградба на хидроцентрали и за изградба на водопатишта 15,5“;
- во амортизационата група 89 во алинеја шеста зборовите: „друга опрема“ се заменуваат со зборовите: „друга електроопрема во градежништвото“.
- 5) Во глава V. Опрема за трговија, угостителство и туризам, во називот, по зборовите: „и туризам“ се додаваат зборовите: „и опрема за вршење на занаетчиски и комунални услуги“;
- во амортизационата група 90, алинеја четврта се заменува со две нови алинеи, кои гласат:
 - „— опрема за натовар, растовар, складирање и транспорт на трговски стоки (виљушкари, дигалки, лифтови, и друго), освен за превоз на трговски стоки на патиштата 16,5
 - друга (неспомената) опрема за вршење на дејности од трговијата 14,3“;
- во амортизационата група 91 во точка 4 зборовите: „Кујнски и сервисни садови“ се заменуваат со зборовите: „Опрема за производство на храна и за сервирање на храна и пијачки“, а алинеја четврта се менува и гласи:
- „— шпорети, фрижидери и други разладни уреди, казани, котли, кујнски прибор и автомати и кујнски апарати и прибор за приготвување или чување на храна“. Во точка 5 зборовите: „Разладни уреди, апарати и прибор“ се заменуваат со зборовите: „Опрема за производство и одржување на мраз и сладолед и за чување и одржување на јадења и пијачки“. алинеја втора се брише, а досегашната алинеја трета стапува алинеја втора. По точка 6 се додаваат две нови точки, кои гласат:
- „7) Камп-приколки, со опрема за сместување во кампови и во други туристички населби 12,5
- „8) Друга (неспомената) опрема за вршење дејности од областа на угостителството и туризмот 14,3“;
- во амортизационата група 92 по алинеја десета се додава нова алинеја единаесета, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за вршење занаетчиство и комунални услуги 12“;
- 6) во глава VI. Опрема за школство, наука, култура, уметност, спорт, здравство и социјална заштита, во називот, зборот: „уметност“ се заменува со зборовите: „уметност и информации“, зборот: „спорт“ се заменува со зборовите: „физичка култура и спорт“, а зборот: „здравство“ се заменува со зборовите: „и за здравствена“;
- во амортизационата група 93, во точка 2 алинеја втора се менува и гласи:
- „други учила 12,5“;
- во амортизационата група 94, алинеја втора се менува и гласи:
- „— друга опрема за научноистражувачка работа 12,5“;
- во амортизационата група 95, алинеја трета се заменува со три нови алинеи, кои гласат:
- „— опрема за прикажување на филмови и опрема за подготвување и одржување на театарски претстави 12,5
- музички уреди, разгласни уреди и друга музичка опрема и опрема за разгласни станици 14,3
- друга (неспомената) опрема за вршење дејности на култура, уметност и информации и физичка култура и спорт 11“;
- во амортизационата група 96, во алинеја прва, зборот: „справи“ се заменува со зборот: „опрема“;
- во амортизационата група 97, стапката 14,3 се заменува со стапка 12,5 а стапката 12,5 се заменува со стапката 11, а алинеја петта се менува и гласи:
- „— друга опрема за давање здравствена и социјална заштита и опрема за работа на аптеки (за подготвување, чување и издавање на лекови) 12,5“;
- 7) во глава VII. Средства за превоз и средства за врски, во амортизационата група 98 во алинеја трета зборовите: „сообраќај, со и без приколка“ се заменуваат со зборовите: „сообраќај и автобуски и трелејбуски приколки“. Во алинеја петта зборовите: „со приколка и без приколка“ и зборовите: „на полуприколки и приколки“ се бришат, а по зборот „(комби)“ се додава записка и зборовите: „камионски и други приколки за вршење друмски сообраќај“. Во алинеја шеста зборовите: санитетски теренски возила и возила за брза помош“ се заменуваат со зборовите: „патнички автомобили и други возила за друмски сообраќај регистрирани како санитетски возила или како возила за давање брза здравствена помош“. По алинеја шеста се додава нова алинеја седма, која гласи:
- „— друга (неспомената) опрема за вршење превоз на патиштата 18“;
- во амортизационата група 99 по точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:
- „9) Друга (неспомената) опрема за вршење железнички сообраќај или трамвајски сообраќај 11“;
- во амортизационата група 101 во алинеја петта зборовите: „и друга опрема на аеродромите“

се бришат. По алинеја петта се додава нова алинеја шеста, која гласи:

„— опрема за прием, преглед и испраќање патници и багаж, опрема за царинска и друга контрола на патниците на аеродромите, опрема за одржување и уредување на аеродромски површини и друга (неспомената) опрема за вршење дејности на аеродроми 12,5“;

— во амортизационата група 102 во точка 1 по зборовите: „централи“ се додаваат зборовите: „и уреди, апарати и прибори што им припаѓаат (вклучувајќи ги и интерните телефонски и телеграфски централи)“. Точка 6 се брише, а точ. 7 до 10 стануваат точ. 6 до 9. Во точка 7 која станува точка 6 зборовите: „Анени и пасивни рефлектори“ се заменуваат со зборовите: „Анени, брановоди со прибори и пасивни рефлектори“;

— во амортизационата група 103 по алинеја седма се додава нова алинеја осма, која гласи:

„— друга (неспомената) опрема за вршење радиосообраќај или ТВ сообраќај 11“;

8) во глава VIII. Канцелариска и друга неспомената опрема, во називот, зборовите: „Канцелариска и“ се бришат;

— во амортизационата група 104, во алинеја прва зборовите: „универзален (стандарден) алат“ се бришат и во втора, трета и четврта алинеја зборовите: „специјален алат“ се бришат. По алинеја четврта се додава нова алинеја петта, која гласи:

„— други (неспоменати) алати 16,5“;

— во амортизационата група 105 во алинеја прва зборовите: „и апарати“ се заменуваат со зборовите: „и друга опрема“ и во алинеја втора зборовите: „и апарати за чистење“ се заменуваат со зборовите: „и друга опрема за чистење и одржување на простории (вклучувајќи го и внатрешниот простор на сообраќајните возила)“. Во алинеја трета зборовите: „и други апарати и уреди“ се заменуваат со зборовите: „и друга опрема“;

— во амортизационата група 106, по точка 3 се додаваат четири нови точки, кои гласат:

„4) Опрема за снимање и умножување на канцелариски (пишувач, чукан, печатен, цртан) материјал 14,3

5) Опрема за прием, чување и ракување со пари и со хартии од вредност и друга опрема за вршење на финансиски услуги 15,5

6) Магнетофони и диктафони, касетофони, музички инструменти и апарати, ТВ и радиоприемници, килими и теписи и специфична опрема за рекреација, одмор и разонода 12,5

7) Друга (неспомената) опрема 11“;

— амортизационата група 107 се менува и гласи:

„107. Противпожарна опрема:

— противпожарни возила 16,5

— справи, апарати, прибори и друга опрема за противпожарна заштита и спречување на пожари 12,5“;

— во амортизационата група 108 зборовите: „Мерни и контролни апарати, прибори и инструменти“ се заменуваат со зборовите: „Мерни и контролни апарати и прибори, алармни уреди и апарати“.

9) називот на глава XI. Други инвестициони вложувања, се менува и гласи:

„XI. ДРУГИ ИНВЕСТИЦИИ“;

— амортизационата група 118 се менува и гласи:

„118. Вложувања што како материјални права се основни средства 25“;

— амортизационата група 119 се менува и гласи:

„119. Издатоци за иновации и издатоци искажувани како основачки вложувања 20“;

Член 11

Овој закон се применува на конечната пресметка на амортизацијата за 1982 година.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

843.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за начинот на располагање со вишоците на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на самоуправните интересни заедници во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година.

П бр. 238

21 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Општествено-политичките заедници и самоуправните интереси заедници на општествените деј-

ности (во натамошниот текст; самоуправните интересни заедници што ќе остварат вишоци на приходите во 1983 година, ќе ги намалуваат стапките на даноците и на придонесите од доходот на организациите на здружен труд од личните доходи на работниците во рок од 35 дена по истекот на тримесечјето, сразмерно со остварените вишоци, заради сведување на средствата за општи општествени и за заеднички потреби во рамките утврдени со резолуцијата со која се утврдува политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година (во натамошниот текст. Резолуцијата за 1983 година).

Под вишоци од приходите, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат средствата што општествено-политичката заедница и самоуправната интересна заедница ќе ги остварат од изворните приходи над износот утврден во буџетот односно во планот на приходите.

Под вишоци на приходите се подразбираат и средствата што се издвојуваат со законите или со други прописи, односно со самоуправните спородби или со други самоуправни општи акти на територијата на општествено-политичката заедница што не се опфатени со буџетот односно со планот на приходите, а кои ќе се остварат над рамките утврдени со Резолуцијата за 1983 година (средства за интервенции и сл.).

За да можат да се утврдат вишоците од приходите, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ги утврдуваат износите на изворните приходи, во согласност со општиот биланс на средствата кој се донесува во републиката односно во автономната покраина. Во општиот биланс на средствата се истражуваат изворните приходи по видови на приходите и по корисници на средствата на сите нивоа во републиката односно во автономната покраина, диференцирано за одделни потреби, со утврдување на побрз растеж на средствата за наука и на средствата што се користат за лични примања со тоа што вкупните средства за општи општествени и за заеднички потреби не можат да бидат поголеми од рамките предвидени во Резолуцијата за 1983 година за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби, односно за лични примања.

Под изворни приходи, во смисла на овој член, се подразбираат оние приходи што со закон или со друг пропис на општествено-политичката заедница се определени како изворни приходи на општествено-политичката заедница или со самоуправна спородба односно со одлука на самоуправната интересна заедница.

Член 2

Заради утврдување на вишоците на приходите кумулативно по месеци за текуштиот период, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе ги достават до 29 март 1983 година до Службата на општественото книговодство, кај која ги водат својата жиро-сметка, планираните износи на средствата искажани во буџетот односно во планот на приходите и динамика на употребата на средствата по месеци, што се определени во согласност со Резолуцијата за 1983 година.

Член 3

Службата на општественото книговодство месечно ќе утврдува дали приходите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници се остварени во износите утврдени во член 2 на овој закон, во рок од осум дена од денот на истекот на месецот, а прво утврдување на вишоците од приходите ќе се изврши за првото тримесечје на 1983 година.

Ако општествено-политичката заедница односно самоуправната интересна заедница во 1983 година кумулативно за секој период оствари вишок на приходите, Службата на општественото книговодство е должна тој вишок веднаш да го издвои на посебна сметка и да не ги извршува Налозите за нивно користење.

Службата на општественото книговодство е должна веднаш по издвојувањето на средствата на посебна сметка да го извести Собранието на општествено-политичката заедница, односно Собранието на самоуправната интересна заедница дека остварила вишок на приходите над рамките од член 2 на овој закон.

Член 4

За износот на утврдените вишоци од приходите на крајот на 1983 година општествено-политичките заедници односно самоуправните интересни заедници се должни да ги намалат стапките на даноците и на придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личниот доход на работниците за 1984 година.

Износите на утврдените вишоци од приходите на крајот на 1983 година, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници се должни да ги внесат во буџетот односно во планот на приходите од член 2 на овој закон во наредната година и не можат да ги користат за други намени.

Член 5

На општествено-политичката заедница односно на самоуправната интересна заедница која нема да достави буџет односно план на приходите, во согласност со одредбите на член 2 од овој закон, Службата на општественото книговодство нема да ѝ ги пренесува приходите на нејзината жиро-сметка.

Член 6

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап самоуправната интересна заедница ако во рокот од 30 дена по истекот на тримесечјето не ги намали стапките на придонесите во височина и на начинот што се утврдени со овој закон (член 1).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во самоуправната интересна заедница.

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап, за дејствијата од став 1 на овој член, и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница.

Член 7

Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправната интересна заедница ако не достави податоци до Службата на општественото книговодство на начинот предвиден со овој закон (член 2).

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното лице во самоуправната интересна заедница.

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок, за дејствието од став 1 на овој член, и одговорното лице во општествено-политичката заедница.

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

844.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година.

П бр. 239
21 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

На корисниците на општествени средства им се забранува да ги користат општествените средства во 1983 година за купување, изградба и доградба (во натамошниот текст: набавка) на градежни објекти и предмети на опрема за вршење на непроизводствени и нестопански дејности како и за купување на патнички автомобили и на други транспортни средства што служат за службен превоз на лица кои имаат право на таквov превоз според самоуправниот општ акт, законот или друг пропис.

Како непроизводствени и нестопански дејности, во смисла на овој закон, се сметаат административно-стручните работи, канцелариските работи, работите на организирање и спроведување на одмор, рекреација и разонода, работите во врска со репрезентацијата и работите од дејностите што се распоредени во областите 11 до 14 на Единствената класификација на дејностите утврдена со Одлуката на Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77 и 72/80).

На корисниците на општествени средства им се забранува да ги користат општествените средства во 1983 година и за плаќање на закупнина или друг надомест за употреба односно за привремено користење на градежни објекти и предмети на опремата, патнички автомобили и други транспортни средства за службен превоз на лицата од став на 1 на овој член, што според Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот не се сметаат како материјален трошок за работењето во 1983 година.

Како друг надомест се смета и надоместот за странска опрема земена во лизинг.

Како доградба, во смисла на овој закон, се смета изградбата односно изработката на нов дел

на постојниот градежен објект или на предмет на опремата, како и вложувањето на постојниот објект односно предмет на опремата со кое се обезбедува промена на намената на користењето или зголемувањето на капацитетот на тој објект односно на тие предмети.

Член 2

Од забраните наведени во член 1 на овој закон се иззема користењето на општествени средства на следните нестопански и непроизводствени инвестиции, и тоа:

1) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата заради отстранување на последици од земјотрес или од други елементарни непогоди, која се финансира од средствата што се за тоа наменети;

2) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за општонациона одбрана, јавна и државна безбедност и за општествена самозаштита, во височината утврдена со буџетот за 1983 година на општествено-политичката заедница во која се врши набавката;

3) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за работа на училишта, на организации за здравствена и социјална заштита и на организации на културата и на физичката култура, како и за одмор и рекреација, ако финансирањето на тие објекти и на таа опрема во целост се врши од собраните средства на самопридонес или друго доброволно давање на граѓаните без обврска за враќање а за градежните објекти и предметите на опремата за кои веќе се распишани самопридонеси, пред влегувањето во сила на овој закон, ако тие самопридонеси во набавката на градежните објекти и предметите на опремата учествуваат повеќе од 50%.

За доброволно давање на граѓаните без обврска за враќање, во смисла на овој закон, не се сметаат паричните и други средства формирани од наплата на данок и придонеси и од наплата на членарина за членство во одделни општествено-политички и други општествени организации;

4) за изградба на згради и делови на згради за работа на основните училишта во новите населби во градовите во кои се гради повеќе од 300 станови а немаат основно училиште;

5) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за замена на објекти односно предмети на опремата што поради физичката дотраеност се расходуваат, ако се финансира од непотрошената амортизација пресметана до крајот на 1983 година по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација за амортизационата група во која со таа номенклатура се распоредени тие објекти односно тие предмети.

Корисниците на општествени средства што не ја пресметуваат амортизацијата за замена на физички дотраените градежни објекти и предмети на опремата, можат да ги користат средствата во височината предвидена со буџетот за 1983 година, а најмногу до височината на исправката на вредноста пресметана по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација за амортизационата група во која со таа номенклатура се распоредени тие објекти односно тие предмети.

6) за набавка на неопходните простории и предмети на опрема на котларници за преминување од течни или гасовити на цврсти горива или на гасовити горива што се обезбедуваат од машини извори; за набавка на неопходните простории и на неопходната канцелариска опрема за работните организации во основање и за набавка на неопходните простории како замена за простории што, согласно со урбанистички или просторен план, порано се урнати или по налог од надлежниот орган мораат да се уриваат

во 1983 година, до износот што се финансира од надоместот исплатен за просториите што се урнати, односно чие уривање надлежниот орган го наложил во 1983 година;

7) за набавка на простории и предмети на опрема потребна за сместување и манипулација со стоки во продажни места на големо и мало, јавни складишта, јавни шпедиции и комисиони; за набавка на неопходните простории и неопходните предмети на опрема за вршење на научно-истражувачка работа и на истражувачко-развојна работа во дејности од областа на стопанството, како и за набавка на предмети на опрема што наменски служи за вршење на дејности на геолошки истражувања, сеизмолошки истражувања и утврдување и следење на земјотреси и на предмети на опрема за вршење на дејности на премер и картирање на земјиште и дејности на испитување на градежен и на друг материјал;

8) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за здравствена заштита на работниците (здравствени станици и диспанзери на медицината на трудот) и за брза медицинска помош, а за градежни објекти и предмети на опремата за основна здравствена заштита (здравствени домови, диспанзери, здравствени станици и амбуланти), под услов повеќе од 50% од средствата да се обезбедуваат од самодопривес на граѓаните;

9) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за работа на Новинската агенција Танјуг и објекти и опрема за работа на Радио-Југославија, за работа на радио и телевизиските станици во главните градови на републиките и на автономните покраини, која се финансира од средствата обезбедени за таа намена во 1983 година;

10) за набавка на патнички автомобили што, во вршењето на угостителски и туристички дејности на организациите на здружен труд, наменски служат заради давање на туристите под закуп без возачи (rent-a-car);

11) за набавка на електронски сметачи или помошни машини од домашни производители, ако набавката се врши поради враќање на електронски сметачи или помошни машини земен од странство во лизинг или под закуп, како и за набавка на електронски сметачи и помошни машини од странство, ако набавката се врши поради враќање на електронски сметачи или помошни машини земен од странство во лизинг или под закуп, а со таа набавка се намалува плаќањето во девизи и врз основа на претходно одржано јавно наддавање е утврдено дека домашните производители не се во можност да ги испорачаат електронските сметачи или помошните машини чија набавка се врши;

12) за продолжување на порано започната набавка на градежни објекти и предмети на опремата, ако до крајот на 1982 година повеќе од 80% од вкупната пресметковна вредност на тие инвестиции е завршено односно исплатено, а за градежни објекти и предмети на опремата за здравствена и социјална заштита, ако до крајот на 1982 година повеќе од 70% од вкупната пресметковна вредност на тие инвестиции е завршена односно исплатена;

13) за набавка на градежни објекти и предмети на опрема наменети за одржување на XIV олимписки игри 1984 година во Сараево;

14) за набавка на градежни објекти и предмети на опремата за потребите на општествените дејности на територијата на САП Косово, која се финансира од дополнителните средства обезбедени за таа намена во Буџетот на федерацијата за 1983 година;

15) за набавка на опрема за автоматско собирање, обработка и телекомуникационен пренос на почтото во вршењето на работите и задачите на платниот промет и собирање на по-

датоци за информирање во Службата на општественото книговодство, како и за адаптација на простории за сместување на таа опрема и за набавка на трезори во Службата на општественото книговодство;

16) за набавка на објекти и опрема заради вршење на царинска или друга контрола на патничкиот односно на стоковниот промет со странство во височина утврдена со Буџетот на федерацијата за 1983 година.

Член 3

Вкупна претсметковна вредност на инвестициите заради продолжување на набавката, во смисла на овој закон, претставуваат:

1) за градежни објекти — износите потребни за работи и материјали потребни за изградба, со трошоците за набавување и уредување на локацијата во согласност со урбанистичкиот односно просторниот план, трошоците за откуп и отштета и другите трошоци неопходни за оспособување на тие објекти за работа (пуштање во употреба).

Вредноста на работите и на материјалот се смета во износите утврдени во инвестициониот елаборат, односно во инвестициско-техничката документација врз основа на која се врши изградбата, зголемени за порастот на цените до крајот на 1982 година;

2) за опремата — износите во височина на набавната цена, зголемени за трошоците на транспортот (вклучувајќи го за увозната опрема и износот на царината и другите давачки) и трошоците на монтажата, како и за другите трошоци неопходни за оспособување на опремата за вршење на функцијата за која е наменета опремата.

Износите на набавната цена и на трошоците на транспортот и монтажата, како и на другите трошоци неопходни за оспособување на опремата за вршење на функцијата за која е наменета опремата, се сметаат во износите утврдени во инвестициско-техничката документација врз основа на која се врши набавката, зголемени за порастот на пазарните цени за истата, односно на слична опрема до крајот на 1982 година.

Член 4

Како општествени средства чие користење се забранува за намените од член 1 на овој закон, се сметаат:

1) средствата на вкупниот приход односно на приходите, средствата на доходот и на чистиот доход, средствата за фондовите (деловниот фонд, фондот за заедничка потрошувачка, резервниот фонд и другите фондови) и другите сопствени средства на корисниците на општествени средства;

2) средствата што на корисникот на општествени средства му се дадени како дотација, регрес или премија;

3) средствата што му се пренесени на корисникот на општествени средства со здружување врз основа на закон или самоуправни спогодба;

4) средствата што на корисникот на општествени средства му се пренесени по основа на договор за заедничко вложување;

5) средствата што корисникот на општествени средства ги добил од кредит или од друго задолжување кај банка или кај друг корисник на општествени средства, како и средствата што корисникот на општествени средства ги добил од странски кредит или од друго задолжување во странство;

6) средствата што на корисникот на општествени средства му се пренесени од собран заем, самопридонес или друго доброволно давање на граѓаните, како и средствата што се остварени од

наплата на членарина, данок, придонес или други давачки.

Член 5

Корисници на општествени средства, во смисла на овој закон, се: основните организации на здружен труд, работните организации што во својот состав немаат основни организации на здружен труд, работните заедници, договорните организации на здружен труд, земјоделските и други задруги, основните задружни организации, основните организации на кооперанти, работните организации на кооперанти и други видови здружување на земјоделски или други индивидуални производители, заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици, заедниците за реосигурување, самоуправни интересни заедници, стопанските комори, банките и други финансиските организации, месните заедници и други самоуправни организации и заедници, органи и организации и фондвите на општествено-политичките заедници, службите на општественото книговодство, општествено-политичките организации, општествените организации и други органи, организации и заедници што користат општествени средства.

Член 6

Одредбите на овој закон се однесуваат и на корисниците на општествени средства кои користат општествени средства за набавка на градежни објекти или предмети на опрема односно за плаќање на закуп или на друг надомест за градежни објекти и предмети на опрема од член 1 на овој закон за потребите на претпријатие или на друга организација во странство, што ги основале или во чие основање учествуваат, односно за работата на свој погон или на друга работна односно деловна единица во странство.

Член 7

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства — правно лице:

- 1) ако општествените средства ги користи за набавка или плаќање на закуп или друг надомест спротивно на забраната од член 1 на овој закон;
- 2) ако вкупната претсметковна вредност на градежните објекти или на предметите на опремата, за чija набавка односно плаќање на закуп е забрането користењето на општествени средства, го утврди спротивно на член 3 од овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај корисникот на општествени средства кој има својство на правно лице, со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница, со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

845.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства

за исплатување на определени издатоци во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година.

П бр. 240

21 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Даздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон привремено се забранува располагањето со дел од општествените средства од страна на организациите на здружен труд, самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: организации на здружен труд и други корисници на општествени средства) во 1983 година за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, надомести за користење на сопствени автомобили за службени цели, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи.

Член 2

Основните организации на здружен труд и работните заедници што во Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77 и 72/80) се распоредени во областите 01 до 10 можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно на работната заедница, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период да растат за 15 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход во однос на истиот период претходната година.

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што во Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите 11 до 14 можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период да растат за 25 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во однос на истиот период претходната година.

Основните организации на здружен труд што, во рамките на својата редовна дејност, изведуваат инвестициони работи надвор од своето седиште или

вршат дејност на јавен сообраќај, односно на туристичко посредување и работните заедници што вршат работи за тие организации, основните организации на здружен труд што вршат геодетски работи, основните организации на здружен труд што вршат услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, како и основните организации на здружен труд што вршат новинско-издавачка дејност или дејност на радио-телевизија за работите на информирањето, можат во текуштиот период да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно на работната заедница, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период не можат да растат повеќе од растежот на вкупниот приход во однос на истиот период претходната година.

Организациите на здружен труд што продаваат производи и вршат услуги на странскиот пазар можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците за дневници за службени патувања во странство и на надоместите за трошоците за превоз на службено патување во странство, до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период не можат да растат повеќе од растежот на вкупниот приход остварен со продажба на производи и вршење на услуги на странскиот пазар во однос на истиот период претходната година.

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства можат да исплатуваат издатоци за дневници за службени патувања во странство и надомести на трошоците за превоз за службени патувања во странство во 1983 година во согласност со одредбите од ст. 1 до 3 на овој член под услов, одлуката за службеното патување во странство да ја донел органот на управување на основната организација, односно соодветниот орган на друг корисник на општествени средства.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член корисниците на општествени средства можат да исплатуваат дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување за потребите на функционирањето на делегатскиот систем, за потребите на вршењето на инспекциски работи, за потребите на контрола во стокониот и патничкиот сообраќај со странство, како и за потребите на другите работи на контролата, утврдени со закон, што ги вршат органите и организациите на општествено-политичките заедници, до височината на средствата предвидени за тие намени.

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства не можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на надомести за користење на сопствени автомобили за службени цели во износ поголем од 70% од износот на тие издатоци во истиот период претходната година.

Член 3

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за репрезентација до височината што, со одлуката за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што тие издатоци во 1983 година можат да изнесуваат најмногу 50% од износот утврден за репрезентација според Законот за привремена забрана на располагањето со дел

од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1982 година, односно општествениот договор склучен во смисла на член 12 од тој закон.

Член 4

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа, што тие издатоци во текуштиот пресметковен период не можат да изнесуваат повеќе од 90% од износот на тие издатоци во истиот период претходната година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства што вршат дејност во областа на земјоделството, шумарството, градежништвото, туристичкото посредување, информациите и корисниците на општествени средства што вршат хидрометеоролошки работи, работи на противградобијна заштита и геодетски работи, освен организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што се занимаваат со изнајмување и со дистрибуција на филмови, можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што растежот на тие издатоци во текуштиот период не може да биде поголем од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во однос на истиот период претходната година.

Член 5

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за реклама и пропаганда, до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период да растат за 18 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход односно на приходите во однос на истиот период претходната година.

Организациите на здружен труд што продаваат производи и вршат услуги на странскиот пазар можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците за реклама и пропаганда заради унапредување на продажбата на производи и вршењето на услуги на странскиот пазар до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето на основната организација, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период не можат да растат повеќе од растежот на вкупниот приход остварен со продажбата на производи и со вршењето на услуги на странскиот пазар во однос на истиот период претходната година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за реклама и пропаганда која се врши заради унапредување на странскиот туристички промет во Социјалистичка

Федеративна Република Југославија, како и преку дневните весници, периодичните весници и списанијата, радиото и телевизијата, до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што растежот на тие издатоци во текуштиот пресметковен период не може да биде поголем од растежот на вкупниот приход односно на приходите во однос на истиот период претходната година.

Член 6

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат во 1983 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што тие издатоци во текуштиот пресметковен период да растат за 18 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход односно на приходите во однос на истиот период претходната година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што вршат издавачка односно новинско-издавачка дејност, како и организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства во областа на науката, културата и информирањето, можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства.

Член 7

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства во основање, организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што ќе почнат да ја вршат дејноста заради која се основани во текуштиот пресметковен период и организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што во истиот период претходната година ги немале издатоците предвидени со овој закон, можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на тие организации на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства.

Член 8

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства се должни на надлежната служба на општественото книговодство да ѝ достават податоци за утврдените износи до кои можат да располагаат со општествени средства за исплатување на определени издатоци во текуштиот пресметковен период во согласност со одредбите на овој закон, како и податоци за исплатените износи.

Член 9

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе

го пропише, најдоцна до 28 февруари 1983 година, начинот на утврдување и искажување на износот до кој организацијата на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат да располагаат со општествени средства во 1983 година за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, надомести за користење на сопствени автомобили за службени цели, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи, како и роковите за доставување на податоци за определени издатоци до надлежната служба на општественото книговодство.

Член 10

Одредбите на чл. 2, 4, 5 и 6 од овој закон не се однесуваат на: издатоците што се исплатуваат за потребите на народната одбрана и општествената самозаштита; издатоците што се однесуваат на заштита на имот и лица од елементарни непогоди и од атмосферските прилики; издатоците што се исплатуваат во врска со спроведувањето на заштитата на граѓаните на СФРЈ на привремена работа во странство, што се однесуваат на неопходното воспитување на децата и младината, работата на социјалните работници и обезбедувањето на задолжително следење на организираниите групи сезонски работници што привремено се вработуваат во странство, под услов овие активности да се одвиваат според програмата што ќе ја утврди сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита; издатоците за потребите на судските постапки и на издатоците за организирање на меѓународни собири во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за учество на меѓународни собири во согласност со преземените обврски утврдени со програмата на надлежните органи и организации и на општите здруженија на организациите на здружен труд за 1983 година.

Член 11

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства — правно лице, и тоа:

1) ако со одлука не го утврди износот на издатоците за дневници за службени патувања или надоместите за трошоците за превоз на службено патување или надоместите за користење на сопствени автомобили за службени цели на начинот пропишан во член 2 ст. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 од овој закон, или ако исплати поголем износ на тие издатоци од износот што го утврдил, според тие одредби на законот;

2) ако со одлука не го утврди износот на издатоците за репрезентација на начинот пропишан во член 3 од овој закон или ако исплати поголем износ на тие издатоци од износот што го утврдил;

3) ако со одлука не го утврди износот на издатоците по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи на начинот пропишан во член 4 од овој закон или ако исплати поголем износ на тие издатоци од износот што го утврдил;

4) ако со одлука не го утврди износот на издатоците за реклама и пропаганда на начинот пропишан во член 5 од овој закон или ако исплати поголем износ на тие издатоци од износот што го утврдил;

5) ако со одлука не го утврди износот на издатоците за авторски хонорари на начинот пропишан во член 6 од овој закон или ако исплати поголем износ на тие издатоци од износот што го утврдил.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај корисникот на општествени средства — правно лице со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 12

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок корисникот на општествени средства — правно лице ако не ги достави издатоците за определените издатоци до надлежната служба на општественото книговодство (член 8).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај корисникот на општествени средства — правно лице со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

Член 13

Одредбите на овој закон нема да се применуваат на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства со седиште на териториите на републиките и автономните покраини, во кои со општествен договор растежот на издатоците предвидени со овој закон е уреден врз потрајна основа, под услов со тие општествени договори да се обезбеди растежот на одделни издатоци во вкупниот износ да не ги надминува рамките утврдени со овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

846.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на член 3 од Законот за Советот на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година и на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За членови на Советот на федерацијата се избираат:

1. Алексиески Димитар
2. Антиќ Видко
3. Арсов Љупчо
4. Вабиќ Љубо
5. Белтрам Јуриј
6. Блажевиќ Јаков
7. Војаниќ Владан
8. Братко Иван
9. Брецељ д-р Маријан
10. Црнобриња Богдан
11. Чангаловиќ Мирослав
12. Чаушев Боро
13. Дева Вели
14. Дрндиќ Анте
15. Дугоњиќ Рато
16. Гигов Страхил

17. Ивановиќ д-р Драгиша
18. Јаворски Михајло — Бата
19. Колак Руди
20. Кораќ Душан
21. Ковачевиќ Милија
22. Ковачевиќ Срета
23. Куртовиќ Тодо
24. Малинска Веселинка
25. Михалевиќ Њико
26. Мирковиќ Ико
27. Нимани Ељхами
28. Папо д-р Исидор
29. Перовиќ д-р Мирко
30. Поздерац Хакија
31. Рамо Шукри
32. Сабо Ида
33. Секиќ Душан
34. Секулиќ Никола
35. Симиќ Танкосава — Ана
36. Шилеговиќ Бошко
37. Шумоња Милош
38. Тавчар Франц — Рок
39. Томашевиќ-Арнесен Стана
40. Томшич Вида
41. Видмар Јосип
42. Врбич Олга
43. Вукасовиќ Милан.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 129
21 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,

д-р Антон Вратуша, с. р.

847.

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82) и член 129 став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80, 47/80, 8/81, 4/82 и 62/82) во член 22 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Одредбата од став 2 на овој член се применува на личните доходи што се исплатуваат за ноември 1982 година и понатаму.

Одредбата од став 2 на овој член нема да се применува на личните доходи на работниците упатени на привремена работа во странство заради изведување на инвестициони работи, кои пред 18 октомври 1982 година зеле кредит во странство и чишто обврски по основ на отплатата на кредитот во периодот од шест месеци пред тој датум изнесувале повеќе од една четвртина од личниот доход остварен во тој период, додека нивните кредитни обврски не се намалат под една четвртина од личниот доход.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 598
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

848.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/82), во точка 1 став 1 во уводната реченица бројот: „33.977,402.300“, се заменува со бројот: „31.292,402.300“.

Во одредбата под 1 бројот: „4.840,473.500“ се заменува со бројот: „4.773,673.500“, а во одредбата под 2 бројот: „28.618,263.000“ се заменува со бројот: „25.145,036.000“.

Во став 2 бројот: „518,665.800“ се заменува со бројот: „1.373,692.800“.

2. Во Распоредот на девизите за 1982 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1982 година, рдниот број 14 се менува и гласи:

„14. Сојузен секретаријат за народна одбрана

Нестоковни плаќања:

— службени патувања	10,329.000	
— претставништва	97,237.000	
— котизации	1,494.000	
— лекувања во странство	14,551.000	
— специјализации	56,195.000	
— други плаќања	9,053.000	188,859.000

Стоковни плаќања 23.189,827.000

Вкупно: 23.378,686.000“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 566
11 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

849.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL GIORNO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Giorno“, број 250 од 18 ноември 1982 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/596
6 декември 1982 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,

Стане Доланц, с. р.

850.

Врз основа на член 3в став 3 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75 и 72/81), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА НЕОПХОДНОСТА ОД СМЕСТУВАЊЕ НА БЕГАЛЦИ ВО ДОМОВИТЕ ЗА СТАРИ И НЕМОШНИ

1. Со ова упатство се определува начинот на работата на Комисијата за оцена на неопходноста од сместување на бегалци во домовите за стари и немошни (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата поединечно го разгледува секое поднесено барање на бегалец за сместување во дом за стари и немошни.

3. Комисијата оценува дали постои неопходност од сместување на бегалец во дом за стари и немошни врз основа на медицинска и друга документација приложена кон барањето.

При оценување на неопходноста од сместување на бегалец во дом за стари и немошни, Комисијата ги зема предвид годините на животот на бегалецот, неговата здравствена состојба, способноста за стопанисување, семејната состојба и други околности што се од значење за донесувањето на оцена.

4. Комисијата работи во седници во полн состав, а оцена за неопходноста од сместување на бегалец во дом за стари и немошни се донесува со мнозинство на гласови.

5. Претседателот на Комисијата свикува седница и раководи со работата на Комисијата.

На седницата на Комисијата, претседателот на Комисијата ги запознава членовите на Комисијата со барањето на бегалецот и со содржината на приложената документација. Врз основа на тоа, Комисијата пристапува кон оценување на постоењето на неопходноста од сместување на бегалецот во соодветен дом за стари и немошни и на истата седница дава своја оцена за неопходноста од сместување, што ја потпишуваат сите членови на Комисијата.

6. Оцената за неопходноста од сместување на бегалец во дом за стари и немошни Комисијата, заедно со предметот, ја доставува до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина што го упатил предметот.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1207
24 ноември 1982 година
Белград

Претседател на Сојузниот
комитет за труд, здравство
и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р.

851.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот пе- риод (од 1 ноем- ври до 31 март) од часот до часот		Денови	Во летниот пери- од (од 1 април до 31 октомври) од часот до часот		Денови
		1	2	1 — понеделник 2 — вторник 3 — среда 4 — четврток 5 — петок 6 — сабота 7 — недела	1 — понеделник 2 — вторник 3 — среда 4 — четврток 5 — петок 6 — сабота 7 — недела		
1	„Белград“	05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7	05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
2	„Зареб“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
3	„Сплит“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
4	„Љубљана“	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
5	„Дубровник“	07,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
6	„Титоград“	06,00	21,30	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
		19,00	21,30	6,7			
		06,00	08,00	7			
7	„Сараево“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
8	„Скопје“	06,00	22,00	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5
		06,00	08,00	6,7	06,00	08,00	6,7
		16,00	22,00	6,7	16,00	22,00	6,7
9	„Тиват“	07,00	15,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	18,00	1,2,3,4,5,6,7
10	„Охрид“	06,00	12,00	1,4	06,00	09,00	1,6
		08,00	14,00	2	17,00	20,00	1
		08,00	12,00	3,5	06,00	12,00	2
		19,00	21,00	1,5	17,30	20,30	3
					08,00	12,00	4
					19,00	22,00	5
11	„Задар“	06,00	08,15	1,4	06,00	16,00	1
		06,30	08,15	3,6	06,00	12,30	2
		06,30	11,45	2	06,00	08,30	3,6,7
		18,45	21,30	5	06,00	22,30	4
		20,00	21,30	1,2,3,7	06,00	21,30	5
					19,00	21,30	1
					19,00	20,30	2,6
					13,30	21,30	3
					17,00	21,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8
12	„Ријека“	06,30 07,30 08,30 17,00	20,30 20,30 09,00 20,30	1,5 4 6 2,3,7	06,30 06,30	20,30 21,00	1,2,3,4,5,7 6
13	„Пула“	05,00 03,45 05,00 05,30 19,00	07,15 07,00 08,15 07,15 21,15	1 2 4 5,6 1,2,3,4,5,7	05,00 05,30	24,00 24,00	1,2 3,4,5,6,7
14	„Приштина“	03,30 16,00 17,00 15,00	10,00 21,30 21,30 21,30	1,2,3,4,6 3 5 6	05,30 05,30 06,30 06,00 15,00	19,00 21,00 22,00 11,00 21,00	1,4 3 2,5 6 6
15	„Марибор“	05,00 08,00 19,00 16,00	12,00 08,00 21,00 21,00	1,2,3,4,5 6 1,3,5,7 2,4	05,30 05,30 18,00	12,00 07,00 22,00	1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5,6,7
16	„Мостар“	07,00	14,00	1,2,3,4,5	06,30	14,30	1,2,3,4,5
17	„Осијек“	06,00 16,00	10,00 22,00	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7	05,30 16,00	11,00 22,00	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7
18	„Портгориж“	03,00	15,00	1,3,4,5,6,7	07,00	19,00	1,2,3,4,5,6,7

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 31 март 1983 година и надвор од времето на отвореноста.

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореноста, во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенското време.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/82 и 24/82).

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6320/1

16 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
м-р Мазми Мустафа, с.р.

852.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ

1. Пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осемнување и други предмети со кои

може да се пренесува заразна болест на животни можат да се извезуваат, увезуваат и транзитираат само преку граничните премини во следните места, и тоа:

1) со превозни средства на железничкиот сообраќај: Бели Манастир, Витола, Димитровград, Гевгелија, Јасенице, Коториба, Марибор, Нова Горица, Сежана, Суботица и Вршац;

2) со превозни средства на друмскиот сообраќај: Богородина, Божај, Кафасаи, Ференичи, Горичан, Хоргош, Кнежево, Мисетлија, Коренско седло, Шентил, Шкобије, Ватин и Вртојба;

3) со превозни средства на поморскиот сообраќај: Бар, Дубровник, Карделево, Копер, Раша (Бршица), Ријека, Сплит, Шибеник и Задар;

4) со превозни средства на воздушниот сообраќај: Белград, Љубљана, Марибор, Охрид, Осијек, Ријека, Сплит, Титоград и Загреб;

5) со превозни средства на речниот сообраќај: Бездан и Велико Градиште.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Предбата за определување на граничните премини преку кои ќе се врши извоз, увоз и транзит на добиток, добиточни производи, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува зараза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 9664/1
6 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,

д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БАКАРОТ И ЛЕГУРИТЕ НА БАКАР

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и легуриите на бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенскиот стандард JUS C.A.1.620 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и легуриите на бакар од денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-13819/2
24 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

854.

Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на СФРЈ и член 389 став 6 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), Самоуправната интересна заедница за електростопанство на Босна и Херцеговина — Сараево, Републиката самоуправни интересна заедница за електростопанство — Титоград, Самоуправната интересна заедница за потрошувачите на електрична енергија на Хрватска — Загреб, Заедницата на електростопанските организации на Хрватска — Загреб, Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје, Самоуправната интересна заедница за елек-

тростопанство на Словенија — Љубљана, Републиката самоуправни интересна заедница за електростопанство — Белград, Покраинската самоуправни интересна заедница за електростопанство на Косово — Приштина и Самоуправната интересна заедница за пренос и дистрибуција на електрична енергија на Војводина — Нови Сад склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради развивање и унапредување на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, договарање и самоуправни спогодување за прашањата од заеднички интерес за производителите и потрошувачите на електрична енергија во областа на усогласувањето на работата и развојот во електростопанството и заради сигурно и повквалитетно снабдување на потрошувачите со електрична енергија, како и заради остварување и унапредување на меѓусебната соработка, размена на искуства и координација на заедничките акции, самоуправните интересни заедници за електростопанство на републиките и автономните покраини (во натамошниот текст: здружените заедници) се здружуваат и основаат Сојуз на самоуправните интересни заедници за електростопанство на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на заедниците).

Член 2

Во Сојузот на заедниците поблиску се поврзуваат и усогласуваат интересите и целите на производителите и потрошувачите на електрична енергија и, со самоуправни спогодување и договарање, се решаваат и усогласуваат сите прашања од заеднички и општ интерес за развојот на електростопанството.

Член 3

Меѓусебните односи на здружените заедници се засноваат врз начелата на рамноправност, заемност и заеднички интереси.

Самоуправното спогодување и договарање се основен начин за остварување на целите на Сојузот на заедниците и за уредување на односите помеѓу неговите членови.

Сојузот на заедниците учествува во склучувањето на општествени договори, ако со тие договори презема определени права и обврски во извршувањето на своите задачи.

Член 4

Меѓусебните односи, права, обврски и одговорности здружените заедници ги уредуваат со оваа самоуправни спогодба, со статут и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 5

Сојузот на заедниците учествува во подготвувањето на политиката што се утврдува со општествен план на Југославија, со договор за основите на општествениот план на Југославија што се однесува на електростопанството и со годишни резолуции за спроведување на општествениот план на Југославија.

Сојузот на заедниците дава иницијатива и учествува во подготвувањето на мерките што се преземаат заради спроведување на политиката од став 1 на овој член и склучува општествени договори и самоуправни спогодби.

Член 6

Сојузот на заедниците донесува свои планови и програми за работа.

Заради остварување на заеднички утврдената политика во областа на работата и развојот на електростопанството, а врз основа на усогласени планови и програми на здружените заедници, во рамките на Сојузот на заедниците се дава иницијатива и се поттикнува здружувањето на трудот и средствата на производителите и потрошувачите на електрична енергија, на општествено-политичките заедници и на други организации и заедници, со тоа што Сојузот на заедниците не може да ги врши правата на инвеститор.

Начинот на здружувањето на средствата, нивната природа и намена, како и начинот на нивното остварување и користење се утврдуваат со посебна самоуправна спогодба.

Член 7

Со работите на Сојузот на заедниците управуваат здружените заедници врз начелата на делегатски систем.

Член 8

Работата на Сојузот на заедниците е јавна.

Начинот и условите на остварувањето на јавноста на работата на Сојузот на заедниците се утврдуваат со статут и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 9

Сојузот на заедниците има статут.

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се уредуваат прашањата и односите за кои со оваа самоуправна спогодба е утврдено да се уредуваат со статут, како и други прашања што се од значење за остварувањето на целите на Сојузот на заедниците.

Статутот на Сојузот на заедниците не може да биде во спротивност со одредбите од оваа самоуправна спогодба.

Член 10

Во извршувањето на своите задачи и работи, Сојузот на заедниците соработува со сојузните органи и организации, со Стопанската комора на Југославија, со соодветни општи здруженија, со општествено-политичките организации и со други заедници и организации во федерацијата.

Член 11

Сојузот на заедниците е општествено правно лице, со правата, обврските и одговорностите што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, законот, одредбите од оваа самоуправна спогодба и статутот на Сојузот на заедниците.

Сојузот на заедниците се запишува во регистра- кај надлежниот суд.

За своите обврски Сојузот на заедниците одговара со средствата со кои располага.

Член 12

Називот на Сојузот на заедниците е: „Сојуз на самоуправните интересни заедници за електростопанство на Југославија“.

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

II. РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 13

Заради остварување на целите на здружувањето од член 1 на оваа самоуправна спогодба, здружените заедници, врз начелата на рамноправност и заем-

ност во Сојузот на заедниците се договораат и спогодуваат:

1) за усогласувањето на можностите за производство на електрична енергија со потребите од потрошувачка на таа енергија, како и за општествено-економските мерки за остварување на електроенергетските биланси;

2) за заедничките основи на тарифниот систем за испорака на електрична енергија, од становиште на општествено-економските односи;

3) за долгорочната политика на цените на електричната енергија, односот на тие цени спрема цените на другите видови енергија (јаглен, нафта, гас, нуклеарна енергија) и за предлагањето на мерки за нивното меѓусебно усогласување;

4) за основите и економските критериуми за донесување на планови на заедниците за изградба на електроенергетски капацитети од становиште на видот на тие капацитети спрема користењето на примарната енергија (јаглен, течно гориво, гас, вода, нуклеарно гориво) и за начинот на финансирањето на нивната изградба, како и за основните видови на најповолното обезбедување средства за таа изградба;

5) за основите за донесување на планови за изградба на определени електроенергетски капацитети од заеднички интерес за здружените заедници и за реализацијата на тие планови;

6) за утврдувањето на основите за здружување на трудот и средствата заради заедничка изградба на електроенергетски објекти што се вклучуваат во технолошки единствениот електроенергетски систем на подрачјето на кое се наоѓаат економични домашни ресурси на примарна енергија;

7) за учествувањето во утврдувањето на договор за основите на општествениот план на Југославија што се однесува на електростопанството, ако со тој договор Сојузот на заедниците презема определени обврски;

8) за потребата и основната ориентација за вложување средства на странски лица за изградба на електроенергетски објекти;

9) за создавањето на поповолни услови за стопанисување во електростопанството и за снабдување на потрошувачите со електрична енергија и за предлагањето на мерки од надлежност на федерацијата за подобрување на тие услови и за снабдување на потрошувачите;

10) за изедначувањето на условите и мерките и за усогласувањето на активностите за рационална потрошувачка и штедње на електричната енергија и за намалување на загубите на таа енергија;

11) за усогласувањето на општите услови за испорака на електрична енергија во републиките и автономните покраини;

12) за усогласувањето на мерките за унапредување на заштитата на човековата средина при изградбата и користењето на електроенергетските објекти и постројки;

13) за мерките и акциите што се однесуваат на прашањата за општонародна одбрана и општествена самозаштита, а што се во врска со задачите на Сојузот на заедниците.

Сојузот на заедниците организира размена на информации и искуства на здружените заедници за прашањата од нивниот делокруг и давање на меѓусебна стручна помош.

Во Сојузот на заедниците можат да се разгледуваат и прашања од заеднички интерес за сите или за повеќе здружени заедници, како и други прашања што ќе се утврдат со посебна самоуправна спогодба или што ќе ги предложат здружените заедници. Заедницата на југословенското електростопанство или сојузните органи и организации.

Член 14

Здружените заедници, во рамките на Сојузот на заедниците, можат да даваат иницијатива и да подготвуваат предлози за преземање на мерки и за донесување на прописи што се од значење за развојот на електростопанството, да ги разгледуваат нацртите на прописите и мерките на сојузните органи и, во врска со тоа, да даваат мислења и забелешки.

III. ОРГАНИ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 15

Органи на Сојузот на заедниците се Собрание, Претседателство на Собранието и Одбор за самоуправни контрола. Тие органи се должни колективно да работат и одлучуваат.

Членовите на органите од став 1 на овој член во извршувањето на своите права, должности и одговорности се рамноправни.

Секој член на колективен орган на Сојузот на заедниците лично е одговорен за својата работа во согласност со своите права и должности, а за работата и одлуките на органот е одговорен заедно со другите членови на тој орган.

Во остварувањето на своите функции членовите на колективните органи се должни да постапуваат во согласност со начелата на делегатскиот систем и со дадените овластувања.

1. Собрание на Сојузот на заедниците

Член 16

Орган на управувањето со Сојузот на заедниците е Собранието на Сојузот на заедниците.

Член 17

Собранието на Сојузот на заедниците го сочинуваат делегации на собранијата на здружените заедници.

Собранието на секоја здружена заедница избира делегација во Собранието на Сојузот на заедниците од шест членови, од кои три члена се од редот на делегатите на електростопанските организации, а три од редот на делегатите на потрошувачите на електрична енергија.

Ако од една република или автономна покраина во Сојузот на заедниците се здружени две или повеќе заедници, тие заедно избираат во Собранието на Сојузот на заедниците една делегација.

Член 18

Мандатот на делегатот во Собранието на Сојузот на заедниците трае четири години, а престанува со истекот на мандатот на делегатот во Собранието на заедницата што го делегирала.

Никој не може повеќе од двапати едopoдpyго да биде избран за делегат во Собранието на Сојузот на Заедниците.

Член 19

Собранието на Сојузот на заедниците:

1) ја спроведува постапката на договарање и спогодување за работите определени во член 13 став 1 од оваа самоуправни спогодба;

2) ги донесува статутот и другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците;

3) одлучува за склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби чиј учесник е Сојузот на заедниците;

4) донесува план, програма за работа, финансиски план и завршна сметка на Сојузот на заедниците;

5) го утврдува предлогот на самоуправни спогодба што, во рамките на Сојузот на заедниците, ја склучуваат здружените заедници и други организации;

6) го усвојува извештајот за работата на Сојузот на заедниците;

7) ги избира и разрешува членовите на Претседателството на Собранието на Сојузот на заедниците и нивните заменици;

8) ги избира и разрешува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието на Сојузот на заедниците;

9) го именува и разрешува секретарот на Сојузот на заедниците;

10) донесува деловник за својата работа;

11) врши и други работи определени со закон, со оваа самоуправни спогодба и со статутот на Сојузот на заедниците.

Член 20

Собранието на Сојузот на заедниците ја спроведува постапката за договарање и спогодување и донесува одлуки и заклучоци на седниците.

Во договарањето, спогодувањето, заземањето на ставови и донесувањето на одлуки и заклучоци сите делегации се рамноправни и секоја има по еден глас.

Собранието на Сојузот на заедниците донесува одлуки и заклучоци врз основа на усогласени ставови на сите делегации.

Ако по одделно прашање не се постигне согласност на делегациите, се спроведува постапка за усогласување на ставовите.

Ако ни по спроведената постапка за усогласување за определено прашање не се постигне согласност на сите делегации, се смета дека одлука односно заклучок не е донесен. Исто прашање може повторно да се разгледува во Собранието на Сојузот на заедниците по истекот на рокот определен со статутот на Сојузот на заедниците.

Начинот и постапката за усогласување на ставовите на делегациите се уредуваат со статутот на Сојузот на заедниците.

2. Претседателство на Собранието на Сојузот на заедниците

Член 21

Собранието на Сојузот на заедниците има Претседателство на Собранието на Сојузот на заедниците.

Претседателството на Собранието на Сојузот на заедниците (во натамошниот текст: Претседателството на Собранието) има осум членови и осум заменици, што ги избира Собранието на Сојузот на заедниците од редот на членовите на делегациите во Собранието на Сојузот на заедниците.

Од редот на членовите на секоја делегација се избираат по еден член на Претседателството на Собранието и негов заменик.

Мандатот на членовите на Претседателството на Собранието и на нивните заменици трае четири години.

Член 22

Собранието на Сојузот на заедниците избира претседател на Собранието на Сојузот и негов заменик од редот на членовите на Претседателството на Собранието по редослед со кој се обезбедува начелото на рамноправност на здружените заедници.

Мандатот на претседателот на Собранието на Сојузот на заедниците и на неговиот заменик трае една година.

Член 23

Претседателството на Собранието за својата работа му одговара на Собранието на Сојузот на заедниците.

Собранието на Сојузот на заедниците може да укине поединечен акт што го донело Претседателството на Собранието ако смета дека со тој акт Претседателството на Собранието ги пречекорило овластувањата или повредило самоуправен општ акт на Сојузот на заедниците, или дека со тој акт не се спроведува утврдената политика или не се извршува одлука на Собранието на Сојузот на заедниците.

Член 24

Претседателот на Собранието на Сојузот претседава на седниците на Собранието на Сојузот на заедниците и на Претседателството на Собранието и го претставува Сојузот на заедниците.

Член 25

Претседателството на Собранието ги врши следните работи:

- 1) ги предлага плановите и програмите на Сојузот на заедниците;
- 2) се грижи за спроведувањето на плановите и програмите на Сојузот на заедниците и презема мерки за извршување на тие планови и програми;
- 3) му предлага на Собранието на Сојузот на заедниците донесување на статут и други самоуправни општи акти;
- 4) се грижи за спроведувањето на одлуките, заклучоците и другите акти на Собранието на Сојузот на заедниците;
- 5) формира, по потреба, комисији и именува нивни членови во согласност со овластувањата на Собранието на Сојузот на заедниците;
- 6) му поднесува на Собранието на Сојузот на заедниците извештаи за својата работа;
- 7) врши и други работи што се определени со статутот на Сојузот на заедниците и што ќе ги определи Собранието на Сојузот на заедниците.

3. Тела на Собранието на заедниците**Член 26**

Заради разгледување, проучување и давање на предлози и мислења за одделни прашања од делокругот на Сојузот за заедниците и заради подготвување нацрти на определени самоуправни спогодби и договори, Собранието на Сојузот на заедниците и Претседателството на Собранието можат да формираат постојани и повремени одбори и комисији, како и други тела.

Задачите, членовите и начинот на работата на телата од став 1 на овој член се определуваат со актот за нивното формирање.

4. Одбор за самоуправна контрола**Член 27**

Заради заштита на самоуправните права и интереси, контрола на остварувањето на целите и извршување на работите на Сојузот на заедниците утврдени со оваа самоуправна спогодба и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, во Сојузот на заедниците се формира Одбор за самоуправна контрола.

Член 28

Членовите на Одборот за самоуправна контрола ги избираат и отповикуваат собранијата на здружените заедници.

Одборот за самоуправна контрола има осум членови.

Секое собрание на здружените заедници во Одборот за самоуправна контрола избира по еден член. Ако од една република или автономна покраина во Сојузот на заедниците се здружени две или повеќе заедници, тие заедно и спогодбено избираат еден член во Одборот за самоуправна контрола.

Член 29

Одборот за самоуправна контрола врши контрола на:

- 1) спроведувањето на одредбите од оваа самоуправна спогодба, од статутот и од другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците;
- 2) остварувањето на самоуправните права и должности во Сојузот на заедниците;
- 3) спроведувањето и извршувањето на одлуките на Собранието на Сојузот на заедниците и на Претседателството на Собранието;
- 4) користењето на општествените средства и расплагањето со тие средства;
- 5) остварувањето на другите права и должности определени со оваа и со други самоуправни спогодби, со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 30

Одборот за самоуправна контрола е независен во својата работа.

Член 31

Одборот за самоуправна контрола има право и должност за забележаните неправилности и незаконности, со свое мислење и предлог, да ги известат органите на Сојузот на заедниците и собранијата на здружените заедници, како и да соработува со органите за општествен надзор и контрола.

Одборот за самоуправна контрола има и други права и должности утврдени со закон и со статутот на Сојузот на заедниците.

Член 32

Поблиски одредби за организацијата и начинот на работата на Одборот за самоуправна контрола содржи статутот или друг самоуправен општ акт на Сојузот на заедниците.

IV. СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ**Член 33**

Сојузот на заедниците има секретар. Секретарот го именува и разрешува Собранието на Сојузот на заедниците.

Процедурата за именување и разрешување на секретарот, начинот на изборот и траењето на мандатот, како и поблиските одредби за неговиот делокруг се утврдуваат со статутот на Сојузот на заедниците.

Секретарот за својата работа му одговара на Собранието на Сојузот на заедниците.

Член 34

Секретарот на Сојузот на заедниците му помага на претседателот во подготвувањето на седниците на Собранието на Сојузот на заедниците и на Претседателството на Собранието, се грижи за функционирањето и организирањето на работата на органите и телата на Сојузот на заедниците и за извршувањето на работите на Сојузот на заедниците и врши други работи определени со закон, со оваа самоуправна спогодба, со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 35

Секретарот на Сојузот на заедниците го застапува Сојузот на заедниците во имотните и други правни односи, а може да овласти друго лице да го застапува Сојузот на заедниците во определени работи.

Секретарот на Сојузот на заедниците е наредбодавец за извршувањето на финансискиот план и за користењето на другите средства што се водат во Сојузот на заедниците, а може да определи друго лице што ќе ги врши должностите на помошен наредбодавец.

Во случај на спреченост или отсутност на секретарот на Сојузот на заедниците, должноста на наредбодавец ја врши лицето што тој ќе го определи.

V. СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Член 36

Во извршувањето на своите задачи Сојузот на заедниците соработува со Сојузниот извршен совет, со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и други сојузни органи и организации, со Стопанската комора на Југославија, со општествено-политичките и други општествени организации, со самоуправните организации и заедници во федерацијата, како и со стручните и научните организации што се занимаваат со прашањата за унапредување на електростопанската дејност.

Заедницата на југословенското електростопанство има право да учествува во работата на Сојузот на заедниците и да му поднесува предлози на Собранието на Сојузот на заедниците.

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 37

Средствата потребни за работа на Сојузот на заедниците се обезбедуваат од придонеси на здружените заедници.

Под средствата потребни за работа на Сојузот на заедниците, во смисла на оваа самоуправни спогодба, се подразбираат средства за функционални трошоци на Сојузот на заедниците и за работа на работната заедница што врши работи за потребите на Сојузот на заедниците.

Начинот на обезбедувањето на средствата од став 1 на овој член се утврдува со посебна самоуправни спогодба зависно од програмата за работа на Сојузот на заедниците.

VII. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 38

Јавноста на работата на Сојузот на заедниците се обезбедува со јавноста на седниците на неговите органи и тела и на други состаноци во Сојузот на заедниците, со издавањето на информации, како и со други средства за информирање.

Начинот и условите за остварување јавност на работата на Сојузот на заедниците и на неговите органи се уредуваат со статутот или со друг самоуправни општ акт на Сојузот на заедниците.

VIII. СТРУЧНИ РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 39

Вршењето на стручните и административните работи Сојузот на заедниците може да ѝ го довери на работната заедница при Заедницата на југословенското електростопанство, во спогодба со Заедницата на југословенското електростопанство, на друга организација, односно работна заедница, или за таа цел може да основе посебна стручна служба.

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се уредува начинот на вршењето на стручните и административните работи од став 1 на овој член.

IX. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ

Член 40

Самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците се оваа самоуправни спогодба, други самоуправни спогодби, статутот и другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 41

Предлог за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба може да поднесе секоја здружена заедница.

Предлогот за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба им се доставува во писмена форма на сите здружени заедници, кои се должни во рок од 60 дена од денот на приемот на предлогот да се изјаснат за основаноста на предлогот.

Ако за предлогот од став 2 на овој член не се изјаснат сите здружени заедници, се смета дека предлогот не е прифатен.

Собранието на Сојузот на заедниците може, и по сопствена иницијатива, да поднесе предлог за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба.

Предлогот за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба мора да содржи и образложение.

Член 42

Ако сите здружени заедници се сложат со предлогот за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба, Собранието на Сојузот на заедниците го утврдува текстот на предлогот на самоуправни спогодба за измени и дополненија на оваа самоуправни спогодба и им го доставува на здружените заедници на усвојување и потпишување.

Член 43

Ако во поглед на предложените измени и дополненија на оваа самоуправни спогодба здружените заедници немаат исти ставови, ќе се спроведе постапка за усогласување.

Ако ни по спроведената постапка од став 1 на овој член не се постигне согласност на сите здружени заедници, се смета дека предложените измени и дополненија не се усвоени.

Член 44

Здружените заедници можат, во рамките на Сојузот на заедниците, да склучуваат и други самоуправни спогодби, во согласност со целите и задачите на Сојузот на заедниците.

Одредбите од чл. 41 до 43 на оваа самоуправни спогодба особено се применуваат и врз склучувањето на самоуправни спогодби од став 1 на овој член.

Член 45

Статутот и другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците ги донесува Собранието на Сојузот на заедниците.

Член 46

Нацртот на статутот или на друг самоуправни општ акт на Сојузот на заедниците им се доставува на здружените заедници најдоцна на 30 дена пред денот на одржувањето на седницата на Собранието на Сојузот на заедниците на која ќе се расправа за тие акти.

Член 47

Начинот на објавувањето на самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, освен на оваа самоуправни спогодба, се уредува со статутот на Сојузот на заедниците.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Здружените заедници ги стекнуваат правата и обврските на член на Сојузот на заедниците со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 49

Подготовките за конституирање и почеток на работата на Сојузот на заедниците ќе ги изврши иницијативниот одбор за основање на Сојузот на заедниците формиран од Координациониот одбор за дејствување на самоуправните интересни заедници при Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија (во натамошниот текст: иницијативниот одбор).

Член 50

Иницијативниот одбор има право и должност:

- 1) да преземе потребни дејствија за избор на делегати во делегациите на Собранието на Сојузот на заедниците и делегати во Одборот за самоуправни контрола;

- 2) да свика прва седница на Собранието на Сојузот на заедниците и да изврши други дејствија неопходни за конституирање и почеток на работата на Сојузот на заедниците;

- 3) да подготви предлози на: статутарна одлука, програма за работа и одлука за привремено финансирање на Сојузот на заедниците;

- 4) да предложи вршител на должноста секретар на Сојузот на заедниците.

Член 51

Првата седница на Собранието на Сојузот на заедниците избрано врз основа на оваа самоуправни спогодба ќе се одржи најдоцна во рок од два месеца од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 52

Во согласност со одредбите од оваа самоуправни спогодба, Собранието на Сојузот на заедниците ќе донесе статут на Сојузот на заедниците во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 53

Оваа самоуправни спогодба се смета склучена кога ќе ја потпишат овластени претставници на здружените заедници.

Член 54

Оваа самоуправни спогодба е склучена и потпишана од овластените претставници на учесниците во 12 идентични примероци, од кои два примерока се чуваат во Сојузот на заедниците, по еден примерок задржува секој учесник, а еден се доставува до надлежниот суд заради запишување на Сојузот на заедниците во судскиот регистар.

Член 55

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 950/3
14 април 1982 година
Белград

За Самоуправната интересна заедница за електростопанство на Востна и Херцеговина — Сараево,

Илија Прибишиќ, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за електростопанство — Титоград,

д-р Ристо Вукчевиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на потрошувачите на електрична енергија на Хрватска — Загреб,

Глишо Јелиќ, с. р.

За Заедницата на електростопанските организации на Хрватска — Загреб,

Раде Павловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје,

Миодраг Јевремовски, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за електростопанство на Словенија

— Љубљана,

д-р Руди Бабиќ, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за електростопанство

— Белград,

Бранислав Гардашевиќ, с. р.

За Покраинската самоуправни интересна заедница за електростопанство на

Косово — Приштина,

Милорад Додиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за пренос и дистрибуција на електрична енергија на Војводина — Нови Сад,

Драгољуб Петровиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Белец Јоже Иваи, Црнковиќ Јулиј Бранко, Грешак Франца Франц, Јурач Јоже Јоже, Крвина Рафаела Здравко, Ладава Антона Антон, Лешњак Милош Марта, Лешњак Матија Павел, Маринчек Антон Цирил, Ројц Франца Емил, Север Антона Да-

нило, Шали Франца Франц, Шебек Рудолфа др Левин, Штаколич Андреја Јожеф, Жнидар Антона Андреј.

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Долиншек Севник Франца Драга, Штурман Јоже Јоже, Вичич Јоже Јоже;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Барт Јожеф Франц, Бавдаж Шмалц Леополд Марија Клементина, Берлић Јоже Јоже, Дмитровић Јован Никола, Фричешки Антон Милан, Гале Рудолф Едвард, Јанчич Игнац Флорјан, Кутос Александар Александер, Омладич Антона Франц, Пауновић Душан др Милан, Пинтер Поланец Фрањо Ангелина, Покорн Мирко Јуре, Скербињек Фрањо Бојан, Смуќ Андреја Андреј, Содржњик Марија Винко, Шулигој Антона Станко Милош, Тхоржевскиј Сергеј Сергеј, Урлеб Франца Франц, Воле Јернеј Руди, Врховчак Јакоба Иванка, Вучетић Заврник Франа др Љубица;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Горјуп Иван Владо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ајдич Павла Павел, Барић Павао Јурај, Берлез Јоже Стане, Бобанец Роберт Роберт, Богатин Јакоб Август, Брич Мартина Стане, Брумен Франца Аптон, Буковац Павел Павел, Чеховин Карла Славко, Фајмут Јоже Ожбалт, Фијачко Јожеф Франц, Голмајер Ликар Карла Златка, Гросар Јустина Јустин, Грозник Млакар Франца Марија, Хартнер Мартина Бранко, Худалес Мартин Мартин, Худилин Алојза Фрањо, Хумар Михаела Виљем, Јовичевић Душана Бошко, Калужа Челхар Јакоба Олга, Кенда Франчишке Јанко, Керенчић Антон Станко, Кнез Драго Цвето, Кобал Аврелија др Борис, Крамар Мауер Фридерик Ана, Кукович Франц Владо, Липичар Петер Мирослава, Ловренчич Антон Борис, Матичич Антон Антон, Медвед Виктор Антон, Милавчић Грегорија Јоже, Модеч Иван Марија, Мошкон Славица Марјан, Пахор Јожефа Драго, Панкрациј Иван Иван, Печенко Ванк Иван Лизика, Пишек Мартин Албин, Подрекар Јуретич Јулијана Марија, Поженел Винценц Јулиј, Прившек Албин Албин, Рацич Ђорђе Здравко, Шарман Адолфа Адолф.

Шкерл Франц Винко, Штајнбахер Франца Франц, Штруц Франц Фрањо, Тробец Миртич Јожета Ана, Трогар Печенко Алојз Мајда, Трошт Гаурндер Иван Ирма, Васиљевић Цветка Драгутин, Вирант Јожета Виктор, Женко Антона Антон, Жигон Алојз Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арсенук Червек Рудолф Марија, Бартол Заврл Лудвик др Иванка, Бегуш Ловренца Франц, Блејец Јанежич Јоже Милена, Боршнак Ивана Антон, Божић Франца Франц, Гармуш Виљема Виљем, Иванец Штефана Ладислав, Јаки Фрањо Људевит, Јан Карла Леополд, Јереб Флорјанчич Петер Станислава, Калишник Ивана Фердо, Карис Марија Марио, Кикец Антонија Алојз, Кодеља Иван Антон, Когеј Урбанчич Андреја Јожица, Колчић Лаврин Штефана Лојзка, Корошец Штефана Павел, Ковачич Макс Јанез, Крижан Јернеја Ладислав, Кушар Достал Адолф Соња, Кузма Матије Јоже, Ланцнер Франц Иван, Ленардич Смоле Матевжа Цветка, Љубец Иван Лојзка, Марич Мартина Гашпар, Марич Драшлер Франц Марија, Марушич Франц Алојз, Медвед-Четић Медвед Алојза Марија, Михолич Јожефа Павел, Мошкат Коленц Леополда Људмила, Немец Матије Франц, Нешовић Радоња Раде, Облак Евстахиј Звонимир, Павлинич Хорват Фрањо Нада, Павловчич Валентина Емил, Печелин Фердо Цветко, Прешерн Јаблочник Борис Аница, Рејц Шпрингер Јанеза Флорјана, Ринг Антон Павел, Сајко Антона Станислав, Сел Макс Макс, Селњак Пагон Франца Павла, Севчничар Севчничар Андреја Нежка, Шинигој Јожефа Богомил, Шкафар Гердина Андреј Цветка, Шкрлец Јанка Фрањо, Штиглиц Алојза Јанез, Штрбенк Ана Александер, Шуштершич Алојза Павел, Шуштершич Антон Тоне, Шваб Матевжа Алојз, Тивадар Јожефа Штефан, Тратеншек Иван Милан, Трупеј Фердинанда Франц, Тул Калчич Михаел Николета, Вида Штефан Штефан, Влах Кремжар Михаел Аполонија, Вратарич Лудвик Карел, Вучич Живојина Борис, Забуковец Воловшек Антона Олга, Закрајшек Јожета Јоже, Зупан Иван Роман, Жагар Јожета Иван, Жижмонд Франца Венцеслав;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арх Алојз Алојз, Арко Павлович Мијо Виљма, Аугусти Франца Франц, Бајда Леварт Франца Марија, Барбич Јанез Зофија, Бенциќ Лудвик Виљем, Берчич Винко Марјан, Бердник Рудолф Албин, Бердник Гошњак Иван Ангела, Бевк Ивана Петер, Бохорч Михаел Едо, Болха Руди Хенрик, Боснар Кошар Карел Штефка, Брин Јожета Јанез, Бродник Франца Франц, Брунат Франца Изидор, Будна Антон Леон, Центрих Цирила Јоже, Центрих Пај Сречко Марјана Ана, Цилиншек Јосип Миљутин, Цизел Варшек Александер Цизел Бранка, Целементе Едвин Милан, Цмок Франца Франц, Чавник Иван Франц, Чех Франц Алојз, Чернец Мацух Јожефа Розалија, Чернилогар Јернеј Иван, Чич Јанко Јанко, Чинч Штефана Штефан, Чретник

Фрањо Емилијан Милан, Чучек Јанез Феликс, Чучек Јоже Марија, Дечман Ловро Ловро, Долиншек Винко Владимир, Довник Матевж Иван, Фајдига Франца Антон, Фехер Вендела Штефан, Фиала Иноченца Драго, Фили Франц Милан, Габровец Јожеф Јожеф, Габршек Просенц Јанез Габршек Мета, Годицл Павла Љерка, Година Франц Франц, Голчнич Ловро Павел, Горјуп Јанез Милан, Госак Алеш Јоже, Гоздничар Алојза Мирослав, Грабар Марин Јакоб Ерика, Грилц Андреј Душан, Гриљ Јоже Јуриј, Груден Иван Фаника;

Хам Јожета Милан, Ханч Јожефа Штефан, Хауптман Филип Алфонз, Хавле Боштјан Филип, Херман Јоже Јоже, Хорват Јанчич Андреј, Бригита, Хрјберник Ковачич Карел Ана, Хрватич Јоже Јоже, Јагер Зганец Антон Зора, Аакаб Бердон Виљем Аница, Јанжич Франц Франц, Јемц Јемц Франц Божена, Јереб Франца Франц, Јерман Франц Богомил, Кајба Антона Антон, Кавшек Павла Роман, Келе Штефана Јоже, Кермавар Франц Иван, Кирбиш Карла Карол, Клемен Јоже Иван, Кодрич Антона Хилда, Кокол Франц Франц, Колар Лудвик Станко, Кошич Кожух Јоже Бранка, Ковач Франц Виктор, Крајц Франц Марија, Крамбергер Јоже Славко, Кривец Марије Драго, Куковић Грм Јоже Јулијана, Кумер Јанез Берта, Купник Макс Макс, Кутин Франц Франц, Лах Франца Јоже, Лап Станислав Димитриј, Ласло Јурај Франц, Лазаревич Душан Миро Милисав, Леинер Игнаца Рудолф, Лепнар Матевжа Август, Лесјак Антонија Станко, Лесковар Хинка Карел, Личар Цанкар Винко Силва, Лихтенегер Николај Лудвик, Макуц Слабе Игнаца Славица, Малец Јожета Борис, Манделц Франца Франц, Маровт Франца Јоже, Мартинчич Јоже Ангела, Матавж Игнац Јоже, Маври Јакоб Андреј, Мазеј Франца Мојца, Медвешек Антон Винко, Межгој Хинко Хинко, Миклавжина Антон Антон, Мушич Јожета Антон, Обид Андреја Франчишка, Окорн Милан Емил, Ори Хорват Александер Марјета, Ожек Едварда Франц, Падежник Валентин Мартин, Пак Антон Јожеф, Пастар Иван Хрст Мирослава, Печенко Лампе Јоже Јожица, Перчич Ивана Иван, Перович Милован Александер, Першин Јанеза Ангелца, Петернељ Андрејчич Франца Вида, Петреј Антонија Иван, Пездирц Колманко Карел Каролина, Пришкур Франц Јоже, Плахута Франц Антон, Плазник Алојза Алојз, Покорн Сафич Јоже Слава, Покорн Мирко Тугомир, Поздерец Козлар Мартина Циљка, Прашничар Шенк Винко Марица, Пристовник Корошец Карла Вида, Првиншек Корошец Антон Тончка, Птичар Марко Виктор, Пурнат Франца Марко, Радуха Штефана Штефан;

Раковец Штефан Штефан, Распотник Албин, Распотник Јакоб Албин, Равничар Спетич Антона Алберта, Реберник Леополда Карел Драго, Ресман Франца Фердинанд, Ројц Мартина Мартин, Роус Андреј Марко, Рожанц Ивана Албин, Рудолф Петер Лудвик, Рутар Штефана Станислава Људмила, Саболч Томо Август, Сакан Вида Јоже, Самец Максо Максимиљан, Секереш Немец Штефан Аница, Секолец Ивана Иван, Селџак Лихтенегер Франц Ана, Сенекович Иван Иван, Симерл Бремше Миха Марија, Симончич Антон Антон, Ккорнишек Вограм Јоже Марија, Смиркољ Жижек Матије Терезија, Собочан Мартин Јоже, Стајко Станислав Франц, Стаменкович Војин Боро, Стергулец Јоже Јоже, Стрле Јоже Алојз, Сурина Лазара Чедомила, Светичич Андреја Јожеф, Шегула Милан Дарко, Шпилчич Гајжи Даниела Олга, Шкаработ Франца Фрањо, Шпорар Антон Антон, Штембергер Франц Војко, Шулигој Цирила Марија, Тетичкович Франц Алојз, Трафела Франца Франц, Уршич Иван Штефана, Ус

Петра Петер, Ужмах Јакоба Алојз, Вадњал Маковец Франц Иванка, Ваупотич Рот Јожефа Марија, Веховар Алојз Јоже, Велер Франц Јоже, Вирант Леополд Алојзија, Водеб Миха Антон, Водеб Андреја Јоже, Водопивец Лука Јоже, Водушек Јожефа Мартин, Волмајер Поточник Карла Драга, Вовк Марија Франц, Вршец Андреја Иван, Вугринец Матија Штефан, Вугринец Валент Штефан, Заградник Мартин Јанез, Зиданшек Осмук Феликса Милена, Зидар Милован Душан, Зрим Карол Виљем, Звер Ивана Антон, Звоар Алојз Лудвик;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Багорош Ивана Јоже, Франетич Антона Винко, Јесеник Алојза Славко, Карче Војтеха Бојан, Пољаншек Антона Тоне, Ракун Јакоба Раде, Шверц Франца Освалд, Вуга Франца Франц;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ахтик Алојз Миран, Арчан Јоже Данило, Балох Зајец Ладислав Марјана, Бервар Иван Гојмир, Бродник Рандингер Доминик Хелга, Чивре Дезидериј Арпад, Дабановић Малец Албин Милица, Голоб Матевжа Франц, Гоља Радован Алеш, Гонц Франца Геза, Херголд Викторија Цирил, Ивачич Мохорич Владимира Даринка, Јелен Балтазар Вили, Когеј Виктор Стојан, Конајзлер Алојз Франц, Ковач Емилије Александер, Крижманчич Августин Борис, Кухар Алојза Јоже, Ламут Бранко Митја, Левпушчек Иван Милан, Мерела Франц Франц, Милакар Франц Игор, Млакар Јоже Јоже, Наглав Оскар Ирена, Првиншек Винка Јоже, Распергер Радбернак Михаел Штефка, Седмак Вилко Војко, Сеница Јурија Мартин, Старчинич Јанеза Јанез, Штајд Антона Антон, Шомен Јожеф Катарина, Штајер Божа Божо, Штефанчич Ивана Владимир, Тајншек Антон Антон, Таурер Хенрика Франц, Тотх Штефана Штефан, Умник Јожета Јанез, Варга Александра Александер, Вердев Андреј Марјан, Вердник Уранкер Јуриј Терезија, Волф Виљем Штефан, Загрушевцем Франц Антон;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алтбауер Јожеф Иван, Балох Антон Владимир, Баша Ивана Штефан, Флорјанц Иван Цветка, Фон Рајмунд Ана, Габерц Мартин Милан, Гидер Шертел Карел Штефка, Искра Антона Антон, Јаворник Јоже Јанез, Јоган Ернеста Едвард, Каналец Доршчек Виктор Марија, Кокол Јоже Вили, Кос Подлесник Ивана Марија, Котник Брусл Алберт Јожица, Ковачич Лојзе Пислак Нуша, Крампач Јани Руди, Лесковар Кукович Карла Аница, Маролт Антон Франц, Мершник Андреј Марија, Мершник Андреј Станислав, Николч Кавс Викторија Марија, Печовник Адолф Алојз, Планиншек Карел Август, Пунгарник Ламергер Франц Елизабета Ванда, Ребернак Франца Франц, Репатец Ивана Антон, Родица Хер-

ман Душан, Светлин Иван Петер, Шарц Андреј, Шкет Вречко Франца Марица, Шкрабл Франц Иван, Шнелер Петрињак Петер Ђурђа, Темент Карел Марјетка, Тлакер Јанез Јоже, Трглец Франц Фаустин, Урањек Лудвик Јоже;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Боршнак Јожета Франц, Чрнич Микота Рудолф, Фелицијан Франц Франц, Хрен Јожета Војко, Илникер Алојзија Матјаж, Колар Франца Јанез, Краљ Јожета Јоже, Маровт Франца Еди, Маровт Ивана Јанез, Матевљич Славка Славко, Мрхар Алојзир Марјан, Петернељ Милана Милан, Пурнат Франца Нико, Ројтен Рудолфа Стане, Секереш Јурија Дежидер, Текавец Карела Само;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Штадер Ивана Иван.

Бр. 52
16 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска Народна Република Алжир

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Abdelhamid Adjali, извонреден и ополномоштен амбасадор на Демократска Народна Република Алжир во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 64
5 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
840. Закон за измена и дополнување на Законот за границите во кои општествено-политичките заедници можат да ги утврдуваат приходите од доходот на организациите на здружен труд и од производот на производи и услуги во 1982 година — — — — —	1813
841. Закон за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите — —	1813
842. Закон за измени и дополненија на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства — — — — —	1815
843. Закон за начинот на располагање со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправни-те интересни заедници во 1983 година —	1821
844. Закон за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1983 година — — —	1823
845. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година — — — — —	1825
846. Одлука за избор на членови на Советот на Федерацијата — — — — —	1828
847. Уредба за дополнување на Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство — — — — —	1828
848. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1982 година — — — — —	1829
849. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Giorno“ —	1829
850. Упатство за начинот на работата на Комисијата за оцена на неопходноста од сместување на бегалци во домовите за стари и немошни — — — — —	1829
851. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — — —	1830
852. Наредба за определување на граничните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и транзитираат пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест на животни — — —	1831
853. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и легурите на бакар — — — — —	1832
854. Самоуправна спогодба за основање на Сојуз на самоуправни интересни заедници на електростопанство на Југославија — — — — —	1832
Одликувања — — — — —	1837